

Службен весник

на Република Македонија

Број 137

15 септември 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4247. Уредба за употребата на средствата за присила како и носењето и употребата на огненото оружје од страна на финансиските полицајци	2	4252. Одлука за прифаќање на условот од писмениот тестамент на Зое Личеноска за наследување на недвижниот и движен имот на дел од оставината на ликовниот уметник Лазар Личеноски од Скопје	7
4248. Одлука за дополнување на Статутот на Македонски железници Транспорт АД-Скопје.....	4	4253. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје	7
4249. Одлука за давање на согласност за пренос на уделот од содружниот Друштво за производство, градежништво и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ, АК-INVEST ДООЕЛ експорт-импорт Тетово на Аки Етеми од село Челопек Брвеница во Концесионерот Друштво за изградба и оперирање на хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP експорт-импорт Тетово	4	4254. Одлука за начинот на определување на висината на надоместокот за користење на услуги на воздухопловна навигација и начинот на наплата како и висината и начинот на определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација	8
4250. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија во 2015 година	5	4255. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите	37
4251. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа Музеј - Куманово	7		

	Стр.		Стр.
4256. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	37	4264. Одлука за утврдување на бројот на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Македонија.....	42
4257. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	37	4265. Одлука за давање на одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица.....	42
4258. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје.....	37	4266. Пограма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година	42
4259. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца-центар за ран детски развој „М-едукативен центар“ во Скопје	38	4267. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на програмите и начинот на оспособувањето на физичките лица за физичко и техничко обезбедување, полагањето на стручните испити, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приватно обезбедување и формата и содржината на обрасците на лиценците за приватно обезбедување.....	44
4260. Одука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерство за финансии	39	4268. Правилник за критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручните испити за физичко и техничко обезбедување	48
4261. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда....	40	4269. Правилник за начинот за издавање на дозволата за вршење на извоз – увоз, транзит и брокерски услуги како и формата и содржината на барањето и дозволата за извоз - увоз, транзит и брокерски услуги на вооружување и воена опрема	49
4262. Одлука за продажба на недвижни ствари-објекти на Детско одморалиште Шула Мина - Крушево	40	Огласен дел	1-24
4263. Одлука за запишување на бесправен линиски инфраструктурен објект-водоводна мрежа (цевковод) во Јавната книга за запишување на правата на недвижности ствари со право на сопственост на Република Македонија.....	41		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4247.

Врз основа на член 28 став (5) од Законот за финансиската полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2014 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРИСИЛА КАКО И НОСЕЊЕТО И УПОТРЕБАТА НА ОГНЕНОТО ОРУЖЈЕ ОД СТРАНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува употребата на средствата за присила, како и носењето и употребата на огненото оружје од страна на финансиските полицајци.

Член 2

Средства за присила во смисла на оваа уредба се физичка сила и средства за врзување на лица кои се користат заради совладување на отпор при приведување на лица и лишување од слобода на лица во случаи предвидени со закон.

Член 3

Кога постојат можности за употреба на повеќе средства за присила, ќе се употреби средството за присила кое, со оглед на настанатата ситуација, нема да предизвика штета или штетата ќе биде минимална.

Член 4

Пред секоја употреба на средства за присила или огнено оружје финансискиот полицаец доколку за тоа постојат услови, се легитимира и јасно го предупредува лицето за употребата на средства за присила или огнено оружје.

Член 5

Пукањето во воздух, заради сигнализација, барање помош и застрашување, како и пукање во животни кога тие го загрозуваат животот на луѓето, не се смета како употреба на огнено оружје во смисла на оваа уредба.

II. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА
ЗА ПРИСИЛА

Член 6

Финансискиот полицаец може да употреби физичка сила, заради совладување на отпор на лице кое треба да се приведе, задржи или лиши од слобода а истото дава отпор, заради одбивање напад од себе или од друго лице, како и заради присилно отстранување на лице од определено место или лице кое не постапува по наредба на финансиски полицаец.

Член 7

Како употреба на физичка сила се смета зафаќање со раце и други вештини на самоодбрана или за напад со кои се присилува на послушност лицето во случаите од член 6 на оваа уредба.

Член 8

Отпор, во смисла на член 6 на оваа уредба се смета секое спротивставување на наредбите на финансискиот полицаец издадени за оддалечување од определено место, за соодветно постапување, за приведување, задржување или лишување од слобода, со кое тоа се оневозможува.

Отпорот може да биде активен и пасивен.

Активен отпор постои кога лицето дава отпор со употреба на оружје, орудие, други предмети или физичка сила (се бори, се турка, се засолнува со разни предмети) и на тој начин го оневозможува финансискиот полицаец да ги извршува службените работи.

Пасивен отпор постои кога лицето нема да одговори на наредба на финансискиот полицаец или ќе се стави во таква положба (ќе легне, ќе клекне, ќе се фати за некој предмет и слично) со кое го оневозможува извршувањето на службените работи.

Член 9

Финансискиот полицаец престанува со употребата на физичката сила штом ќе престане непосредниот напад или отпорот од страна на лицето против кое е употребена физичката сила.

III. НОСЕЊЕ И УПОТРЕБА НА
ОГНЕНО ОРУЖЈЕ

Член 10

Финансиските полицајци довереното оружје го носат само при извршување на службените работи, како и на редовниот пат до работното место и при враќање од работното место до својот дом.

Финансиските полицајци носат оружје во футрола на појасот од панталоните или во футрола за прикриено носење на оружје со себе. Во вонредни околности со оглед на работната обврска што се извршува оружјето може да се носи на начин што ќе овозможи поефикасна употреба на истото.

Член 11

Финансиски полицаец може да употреби огнено оружје кога е во ситуација на самоодбрана, односно ако со други средства на присила не може да одбие од себе непосреден противправен напад со кој се загрозува неговиот живот или животот на други лица, ако физички е нападат на начин или со средство (оружје, опасно орудие или друг сличен предмет со кој може да се загрози животот), кое претставува непосредна опасност по животот, ако нападот по живот го вршат две или повеќе лица, односно напад од очигледно физички посилно лице или лице кое се служи со посебни вештини.

Како напад со огнено оружје се смета и самото посегание на огнено оружје од напаѓачот.

Член 12

Финансиски полицаец ќе употреби огнено оружје спрема лице што врши напад врз друго лице или објект на Управата за Финансиска полиција, ако нападот е непосреден и сè уште не престанал, а напаѓачот претходно бил гласно предупреден за употребата на огнено оружје.

Член 13

Финансиски полицаец ќе употреби огнено оружје ако претходно го предупредил лицето и при лишување од слобода со истовремено повикување: "Стој ќе пукам". Ако лицето не застане, финансискиот полицаец ќе го повтори повикот и ако при повторниот повик лицето не застане, финансискиот полицаец ќе употреби огнено оружје, на начин настојувајќи првенствено да се оневозможи лицето.

Член 14

Финансиски полицаец ќе употреби огнено оружје кога не може со други средства или на друг начин да спречи намерно оштетување на објекти или средства на Управата за Финансиска полиција.

Како намерно оштетување на објект или средства на Управата за Финансиска полиција во смисла на оваа уредба, се смета секое дејствие насочено кон противправно одземање на имотот, оштетување или уништување на објектот или на поодделни негови делови, како и расипување, уништување или злоупотребување на уредите во објектот.

Член 15

Финансиски полицаец нема да употреби огнено оружје доколку со тоа се доведува во опасност животот на други граѓани, во случај на бегство на бремена жена чија бременост е видлива, деца, старци, освен ако овие

лица со огнено оружје или со други опасни средства непосредно го загрозуваат животот на финансискиот полицаец или на друго лице.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 16

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42 -7015/1 9 септември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

4248.

Врз основа на член 383 став 1 алинеја 1 и член 418 став 1 од Закон за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерско друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД-Скопје, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ

Член 1

„Во Статутот на Македонски железници Транспорт АД-Скопје бр. 19-2597/4 од 8 мај 2007 година, бр. 583/1-2 од 29.7.2009 година, бр. 997/1-1 од 24.2.2010 година и бр. 925/1-3 од 6.9.2012 година, во членот 6 став 1 по алинеја 36 се додава алинеја 37 која гласи:

„85.32 Техничко и стручно средно образование“.

Член 2

Во членот 53 во ставот 3 алинеја 2 се додава нова алинеја 3 која гласи: „Правилник за формирање и начинот на работа на Центарот за обука и работењето на Центарот за обука“.

Член 3

Се овластува Надзорниот одбор на Македонски железници Транспорт АД-Скопје да подготви пречистен текст на Статутот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4337/1 9 септември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

4249.

Врз основа на член 42 став 4 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛОТ ОД СОДРУЖНИКОТ ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ГРАДЕЖНИШТВО И УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ АК-ИНВЕСТ, АК-INVEST ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО НА АКИ ЕТЕМИ ОД СЕЛО ЧЕЛОПЕК БРВЕНИЦА ВО КОНЦЕСИОНЕРОТ ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ НА ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО

Член 1

Се дава согласност на Концесионерот Друштвото за изградба и оперирање на хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП, NORD ENERGI GROUP експорт-импорт Тетово, како носител на правото на концесија на вода за изградба на мала хидроелектрична централа за производство на електрична енергија добиена по основ на Договор за концесија за вода за изградба на малата хидроелектрична централа со референтен број 66 Љуботенска река, бр. 12-879/1 од 28.1.2011 година, Анекс на Договор за концесија за вода за изградба на малата хидроелектрична централа со референтен број 66 Љуботенска река, бр. 12-518/2 од 20.1.2014 година и Договор за концесија за вода за изградба на малата хидроелектрична централа со референтен број 27 Бачишка река, бр.12-2867/13 од 20.3.2012 година, за пренос на 50% од уделот на содружникот Друштвото за производство, градежништво и угостителски услуги АК-ИНВЕСТ, АК-INVEST ДООЕЛ експорт-импорт Тетово на Аки Етеми од село Челопек Брвеница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42 -5621/1 9 септември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

4250.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011 и 171/2012) и член 27-а став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2001, 98/2002, 9/2003, 47/2003, 64/2003, 67/2003, 51/2006, 5/2007, 15/2007, 26/2007, 30/2007, 58/2007, 105/2007, 116/2007, 129/2007, 157/2007, 29/2008, 51/2008, 86/2008, 144/2008, 42/2009, 62/2009, 141/2009, 162/2009, 40/2010, 83/2010, 166/2010, 172/2010, 95/2011, 151/2011, 170/2011 и 67/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2015 ГОДИНА

Член 1

За стратешки приоритети во 2015 година се утврдуваат:

- зголемување на економскиот раст и на вработеноста, пораст на животниот стандард на граѓаните и подобар и поквалитетен живот;
- интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО;
- бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото;
- одржување добри меѓуетнички односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и подеднаков третман на сите пред законот;
- инвестирање во образованието, иновациите и информатичката технологија како клучни елементи за креирање општество базирано на знаење.

Приоритетите од став 1 на овој член имаат подеднакво значење.

Член 2

За остварување на стратешките приоритети од член 1 став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните приоритетни цели:

- јакнење на позицијата на Република Македонија во меѓународната заедница и унапредување на односите и соработката на билатерален, регионален и мултилатерален план;
- промоција на Република Македонија во странство како атрактивна дестинација за привлекување на странските инвестиции;
- поддршка и промоција на извозот;
- политика насочена кон вработувањето и отворањето на нови работни места;
- политика насочена кон проширување на финансиската понуда за раст на малите и средните претпријатија;
- фискална политика во функција на зачувување на макроекономската стабилност и фискална одржливост, како и поддршка на растот на македонската економија;
- макроекономска политика насочена кон безусловно задржување на финансиската и макроекономската стабилност и зголемување на конкурентноста на економијата на трајна основа;

- натамошно подобрување на деловното опкружување и креирање еднакви можности за економски раст и развој на сите учесници во економските процеси;

- даночна и царинска политика во функција на поддршка на развојот на економските субјекти, поттикнување на економскиот раст и привлекување на странски инвестиции;

- задржување на стабилноста на финансискиот систем;

- континуитет во спроведување на дисциплинирана фискална политика и зајакната контрола на јавните трошења која обезбедува умерено ниво на буџетски дефицит, одржливо ниво на јавниот долг и подобрена структура на јавните финансии со зголемување на капиталните расходи;

- зајакнување на внатрешната финансиска контрола преку воспоставување на децентрализиран систем на управување со финансии во институциите во јавниот сектор;

- обезбедување на повисоко ниво на апсорпција на инструментот за прет-пристапна помош (ИПА) во услови на децентрализиран систем на управување преку поефикасна подготовка и спроведување на проектите финансирани од ИПА и зајакнување на координацијата меѓу надлежните институции;

- зголемување на инвестициите во истражување и развој во функција на јакнење на капацитетот за иновативност;

- подобрување на конкурентноста на македонските производи;

- обезбедување на сигурност во снабдувањето на потрошувачите со сите видови на енергија и енергенси;

- либерализација на внатрешниот пазар на електрична енергија и природен гас;

- зголемување на учеството на обновливите видови енергија во финалната потрошувачка на енергија и зголемување на енергетската ефикасност;

- зголемување на туристичката понуда и градење на препознатлив туристички имиџ со воведување на светски стандарди во туристичко-угостителските услуги;

- унапредување на процесот на децентрализација;

- развивање на локалната самоуправа врз основа на принципите на Европската повелба за локална самоуправа;

- обезбедување на рамномерен развој преку поттикнување на конкурентноста и развојот на планските региони и на општините;

- прилагодување на земјоделството кон европските стандарди;

- развој и унапредување на шумарството;

- поефикасна заштита на здравјето на растенијата;

- ефикасно користење на водните ресурси;

- спроведување на активни политики за вработување и отворање нови работни места;

- промовирање на семејството и креирање политики за поддршка на семејството;

- зголемување на учеството на граѓанскиот сектор и социјалните партнери во процесот на креирање и имплементација на политики;

- продолжување на реформските процеси во пензиското и инвалидското осигурување и обезбедување на социјална сигурност на пензионерите;
- јакнење на борбата против корупцијата и организираниот криминал;
- одржување на стабилноста на јавната безбедност и јакнење на административните капацитети за борба со прекуграничниот криминал;
- подобрување на ефикасноста во борбата против тероризмот и заштитата на националната безбедност;
- заокружување на процесот на реформи во полицијата;
- одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независност на Република Македонија;
- интеграција во политичките и воените структури на НАТО;
- придонес кон Заедничката безбедносна и одбранбена политика на Европската унија;
- придонес во операциите на мисиите на ООН, НАТО и Европската унија;
- модернизација на одбранбените способности и подобрување на одбранбената инфраструктура;
- заокружување на реформите во правосудството;
- создавање на ефикасен систем за заштита и почитување на човековите права и слободи;
- јакнење на владеењето на правото;
- градење на доверба и взаемно разбирање меѓу заедниците во Република Македонија;
- интегрирано, ефикасно и модерно работење на администрацијата и обезбедување на услуги целосно приспособени на потребите на граѓаните и бизнис заедницата;
- создавање на компетентна администрација – сервисно и услужно ориентирана кон одржлив социјален и економски развој на земјата;
- развој и примена на информациските технологии во сите сегменти на живеењето;
- намалување на дигиталниот јаз со создавање олеснети услови за пристап до информатичко комуникациски технологии и зголемување на информатичко-комуникациските вештини на граѓаните;
- квалитетно управување и координација со структурите во процесот на пристапување во Европската унија;
- квалитетно управување со процесот на пристапни преговори;
- европски демократски вредности во процесот на пристапување;
- натамошно спроведување на реформи, модернизација и унапредување на здравствениот сектор;
- одржлив, интегриран и ефикасен здравствен систем, заснован на еднаквост и солидарност, во согласност со реалните потреби на граѓаните;
- подобрување на условите на граѓаните за квалитетен и здрав живот со продолжување на вложувањата во здравството;
- поттикнување на развојот на културата во насока на создавање естетски плурализам на уметничките вредности со јакнење на едукативната, забавната, економската, кохезивната и другите димензии на културата;

- усогласување на развојните културни политики во Република Македонија со развојните културни политики од меѓународен карактер (ООН, УНЕСКО, СЕ, ЕУ);
- континуирана заштита на културното наследство независно од неговото историско, цивилизациско и етнокултурно обележје;
- подобрување на квалитетот на образованието и науката преку спроведување на стратегии и реформи во образованието и науката;
- осовременување на образовниот систем и науката со цел да се обезбедат компетенции потребни за пазарот на труд и развој на економијата;
- поголема примена на достигнувањата на современите информациско комуникациски технологии за зголемување на воспитно образовното ниво;
- изградба на нови автопати, регионални и локални патишта и нивна реконструкција, изградба и модернизација на железничките транспортни коридори и јакнење на капацитетите за транспорт, изградба на енергетски капацитети, вклучително и обновливи извори на енергија, изградба на водоводи и друга комунална инфраструктура;
- планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства;
- постигнување на стандардите на Европската унија за квалитет на животната средина, природата и одржливиот развој и
- натамошно зголемување на нивото на инвестиции во животната средина.

Член 3

Средствата потребни за финансирање на стратешките приоритети од член 1 од оваа одлука ќе се предвидат во Фискалната стратегија за периодот 2015-2017 година.

Член 4

Во рамките на буџетскиот процес за 2015 година, министерствата и другите органи на државната управа ги дефинираат програмите за остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели од членовите 1 и 2 од оваа одлука, а средствата за нивно финансирање ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџетскиот циркулар за 2015 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр.42-6419/1
9 септември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4251.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ-КУМАНОВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – фискални каси во количина од две (2) парчиња, со следните технички спецификации и тоа:

1. Фискална каса Synergy SY 50 со сервиски број: AC210032712

2. Фискална каса Synergy SY 50 со сервиски број: AC210032713

- Термален принтер со брзина од 10 lines/sec

- Тастатура со 33 копчиња од кои: 12 нумерички и 21 фунционални

- Операториски дисплеј: двореден алфа нумерички LCD со 16 карактери во линија

- Клиентски дисплеј: алфа нумерички, двореден LCD со 16 карактери во линија

- Фискална меморија – до 2000 записи

- Напојување: AC 220V (10%), 50 Hz (1Hz)

- Термални хартиени ролни со димензии:

ширина – 2 x 28 mm

максимален дијаметар: 40 mm.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј во Куманово.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Музеј во Куманово со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-6948/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4252.

Врз основа на член 10 став (6) од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14 и 44/14) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВОТ ОД ПИСМЕНИОТ ТЕСТАМЕНТ НА ЗОЕ ЛИЧЕНОСКА ЗА НАСЛЕДУВАЊЕ НА НЕДВИЖНИОТ И ДВИЖЕН ИМОТ НА ДЕЛ ОД ОСТАВИНАТА НА ЛИКОВНИОТ УМЕТНИК ЛАЗАР ЛИЧЕНОСКИ ОД СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се прифаќа условот за наследување на недвижниот и движен имот на дел од оставината на ликовниот уметник Лазар Личеноски од Скопје од писмениот тестамент составен на ден 14.1.2006 година, прогласен од Основен суд Скопје 2 Скопје на ден 29.3.2011 година под број I Р.бр.38/11 на оставителката Зое Личеноска, Република Македонија да даде недвижен имот - два двособни комерцијални стана во Централно градско подрачје на Град Скопје, кои се во сопственост на Република Македонија на физичките лица наведени во тестаментот, и тоа:

- во објект ГП 3.2 Реонски Центар Аеродром стан бр.5 влез 1 на приземје со површина од 69,50 м2 со подрум од површина од 4 м2 и

- во објект ГП 3.3 Реонски Центар Аеродром стан бр.5 влез 1 на приземје со површина од 69,50 м2 со подрум од површина од 4 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42 -6949/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4253.

Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електроснабдување на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул.11 Октомври бр.9, за градежното земјиште евидентирано во Имотен лист бр.10005, согласно Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба со бр. 13-001-077 од јули 2013 година, за општина Чашка, за изградба на електроенергетски објект - трафостаница, кое претставува:

- дел од КП бр.2022 КО Г.Јаболчиште со површина од 4м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6993/1 9 септември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

4254.

Врз основа на член 12 став (2) и член 56 став (4) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012, 155/2012 и 42/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА И НАЧИНОТ НА НАПЛАТА КАКО И ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука се пропишува начинот на определување на висината на надоместокот за користење на услуги на воздухопловна навигација и начинот на наплата како и висината и начинот на определување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација.

Член 2

(1) Начинот на определување на висината на надоместокот, начинот на наплата и распределување на надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација се утврдени во ЕУ Регулацијата 549/2004 за регулаторна рамка за креирање на единствено европско небо, ЕУ Регулација 550/2004 за давање на услуги на воздухопловна навигација единствено европско небо и ЕУ Регулацијата бр.1794/2006 за утврдување на заеднички систем за наплата на услугите на воздухопловна навигација, кои се преземени согласно Анекс 1 на Мул-

тилатералната спогодба за основање на Европска заедничка воздухопловна област („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/07 и 98/09), како и во документите на EUROCONTROL кои согласно член 3 став (2) од Законот за воздухопловство се прифаќаат и директно се применуваат, и тоа:

а) Начела за утврдување на основните трошоци на надоместоците од прелети и пресметување на единечните цени (Principles for establishing the cost-base for route facility charges and the calculation of the unit rates),

б) Упатство за правилата и постапките на системот за надоместоци од прелети (Guidance on the rules and procedures of the route charges system),

в) Услови за примена на системот на надоместоци од прелети и услови за плаќање (Conditions of application of the route charges system and conditions of payment),

г) Мултилатералната спогодба за надоместоци од прелети (Multilateral Agreement Relating to Route Charges),

д) Финансиски регулативи кои се применуваат за Системот за надоместоци за прелети (Financial Regulations applicable to the Route Charges System) и

ѓ) Правила за примена на финансиските регулативи применливи за Системот за надоместоци од прелети (Rules of application of the Financial Regulations applicable to the Route Charges System).

(2) Начинот на утврдување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација за Агенцијата за цивилно воздухопловство се утврдува согласно ЕУ Регулацијата бр. 1794/2006 за утврдување на заеднички систем за наплата на услугите на воздухопловна навигација, дадена во Прилог кој е составен дел на оваа одлука и договорот склучен помеѓу Агенцијата за цивилно воздухопловство и давателот на услуги на воздухопловна навигација за распределба на надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината и начинот на наплата и распределување на надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација и висината и начинот на утврдување на делот од надоместокот за користење на услугите на воздухопловна навигација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 8/09).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6996/1
 9 септември 2014 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

ПРИЛОГ

**Регулатива (ЕЗ) бр.1794/2006 од 6 декември 2006 год.
за утврдување на заеднички систем за наплата на услугите на
воздухопловната навигација**

ПОГЛАВЈЕ I**ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1****Предмет и опфат**

1. Оваа регулатива ги утврдува потребните мерки за изработка на систем за наплата на услугите на воздухопловната навигација, кој е во согласност со Системот за надоместоци за прелети на Еуроконтрол.
2. Оваа регулатива се применува за услугите на воздухопловната навигација, кои ги даваат давателите на услуги на воздухопловната навигација дефинирани од Република Македонија, за општ воздушен сообраќај на територијата на Република Македонија како одговорена за организирање на давањето на услуги на воздухопловна навигација на своја територија.
3. Оваа регулатива може да се применува и за услугите на воздухопловна навигација кои се даваат во воздушниот простор во рамките на други региони на ИКАО, под услов да го информираат Комисијата и другите земји членки за тоа.
4. Оваа регулатива може да се применува за давателите на услуги на воздухопловна навигација, кои добиле дозвола да даваат услуги на воздухопловна навигација, без да имаат уверение за тоа.
5. Оваа регулатива не се применува за услуги на воздухопловна навигација, кои се даваат на аеродроми со помалку од 50000 комерцијални движења за воздушен сообраќај годишно, без разлика на максималната маса на полетување и бројот на патнички седишта, при што движењата се бројат како збир на полетувања и слетувања и се пресметуваат како просек од претходните три години.

Надлежните институции ја информираат Комисијата за тоа.

6. Без да е во спротивност со примената на принципите од членовите 3 и 4 на оваа одлука, надлежните институции можат да одлучат да не ги пресметаат терминалните надоместоци, како што е предвидено со член 11 од оваа регулатива и да не одредат терминални единечни пресметковни единици како што е наведено во член 13 на ова регулатива, за услугите на воздухопловна навигација кои се даваат на аеродромите со помалку од 150000 движења на комерцијален воздушен сообраќај годишно, без разлика на максималната маса на полетување и бројот на патнички седишта, при што движењата се пресметуваат како збир на полетувања и слетувања и се пресметуваат како просек од претходните три години.

Пред да ја донесат таа одлука, надлежните институции вршат проценка на степенот до кој се исполнети условите утврдени со Анекс I, вклучувајќи и консултација со претставниците на корисниците на воздушниот простор.

Конечната проценка на тоа дали се исполнети условите и одлуката на надлежните институции се објавуваат и доставуваат до Комисијата, со целосно образложение на заклучоците на надлежните институции, вклучувајќи го и исходот од консултацијата со корисниците.

Член 2

Дефиниции

За целите на оваа регулатива се применуваат дефинициите од член 2 од рамковната Регулотива (ЕЗ) бр.549/2004.

Исто така, се применуваат и следните дефиниции:

(а) „корисник на услуги на воздухопловна навигација“ значи корисник на воздухопловот кога бил извршен летот или, доколку не е познат идентитетот на корисникот, сопственик на воздухопловот, освен ако не докаже дека тогаш друго лице било корисник;

(б) „претставник на корисниците на воздушниот простор“ значи секое правно лице или субјект кој ги застапува интересите на една или неколку категории на корисници на услугите на воздухопловна навигација;

(в) „ИФР“ значи правила за инструментално летање, како што е утврдено во Анекс 2 на Чикашката конвенција за меѓународно цивилно воздухопловство од 1944 год. (десето издание-јули 2005 год.);

(г) „ВФР“ значи правила за визуелно летање, како што е утврдено во Анекс 2 на Чикашката конвенција за меѓународно цивилно воздухопловство од 1944 год. (десето издание-јули 2005 год.);

(д) „зона на наплата на прелети“ значи обем на воздушен простор за кој се утврдени единствена трошковна основа и единствена пресметковна цена;

(ѓ) „зона на терминална наплата“ значи аеродром или група на аеродроми за кои се утврдени единствена трошковна основа и единствена пресметковна цена;

(е) „комерцијален воздушен сообраќај“ значи секоја операција на воздухопловот која вклучува превоз на патници, стока или пошта заради надоместок или наем;

(ж) „надлежни институции“ се Агенцијата за цивилно воздухопловство и дефинираните даватели на услуги на воздухопловна навигација од Република Македонија.

Член 3

Принципи на системот за наплата

1. Системот за наплата ги одразува трошоците настанати директно или индиректно при давањето на услугите на воздухопловна навигација.
2. Трошоците за услугите за прелети се финансираат преку надоместоци за прелети воведени за корисниците на услугите на воздухопловна навигација.
3. Трошоците за терминалните услуги се финансираат преку терминални надоместоци воведени за корисниците на услуги на воздухопловна навигација

и/или други приходи, вклучувајќи и вкрстени субвенции во согласност со правото на Република Македонија и Европската унија.

4. Ставовите 2 и 3 не се во спротивност со финансирањето на изземањата на одредени корисници на услуги на воздухопловна навигација преку други извори на финансирање согласно член 9.

5. Системот за наплата обезбедува транспарентност и консултација за трошковната основа и за распределбата на трошоците помеѓу различни услуги.

Член 4

Утврдување на зони на наплата

1. Надлежните институции на Република Македонија утврдуваат зони на наплата во воздушниот простор кој спаѓа под нејзина одговорност, во кој на корисниците на воздушниот простор им се даваат услуги на воздухопловна навигација.

2. Зоните на наплата се утврдуваат во согласност со активностите и услугите за контрола на летање, по консултација со претставниците на корисниците на воздушниот простор.

3. Зоната на наплата на прелети се протега од земјата до горниот воздушен простор вклучително, без да е во спротивност со можноста надлежните институции да воспостават специфична зона за комплексна терминална област, по консултација со претставниците на корисниците на воздушниот простор.

4. Доколку зоните на наплата се протегаат низ воздушниот простор на повеќе од една земја, надлежните институции ги прават соодветните подготовки за да осигураат конзистентност и усогласеност во примената на оваа регулатива за односниот воздушен простор. Тие за тоа ги известуваат Комисијата и Еуроконтрол.

ПОГЛАВЈЕ II

ТРОШОЦИ ЗА ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Член 5

Подобни услуги, уреди и активности

1. Давателите на услуги на воздухопловна навигација од член 1 (2) и (4) ги утврдуваат трошоците направени при давањето на услуги на воздухопловна навигација во врска со уредите и услугите, кои се предвидени и спроведени согласно Планот за воздухопловна навигација на ИКАО, Европски регион, во зоните на наплата под чивна одговорност.

Во тие трошоци спаѓаат административни општи трошоци, оние за обука, студии, тестови и проби, како и за истражување и развој, кои се распределени за овие услуги.

2. Се утврдуваат и следните трошоци, кога се направени во врска со давањето на услуги на воздухопловна навигација:

(а) трошоците направени од страна на Агенцијата;

(б) трошоците направени од страна на признатите организации ангажирани од Агенцијата, како што е наведено во член 3 од Регулативата за давање на услуги (ЕЗ) бр.550/2004, и

(в) трошоците кои произлегуваат од меѓународните спогодби.

3. Без да е во спротивност со другите извори на финансирање и заради високо ниво на безбедност, рентабилност и давање на услуги, надоместоците можат да се користат за да се обезбеди финансирање на проекти наменети за помагање на одредени категории на корисници на воздушен простор и/или даватели на услуги на воздухопловна навигација, за да се подобрат колективните инфраструктури за воздухопловна навигација, давањето на услуги на воздухопловна навигација и користењето на воздушниот простор согласно правото на Република Македонија и Европската унија.

Член 6

Пресметување на трошоци

1. Трошоците за подобни услуги, уреди и активности во смисол на член 5 се утврдуваат така да бидат усогласени со сметките од член 12 на Регулацијата за давање на услуги (ЕЗ) бр.550/2004 за периодот од 1 јануари до 31 декември. Меѓутоа, неповратните влијанија кои се резултат на воведувањето на Меѓународните сметководствени стандарди може да се протегаат во период кој не изнесува повеќе од 15 години.

2. Трошоците од став 1 се расчленети на трошоци за персоналот, други трошоци на работењето, амортизациони трошоци, трошок на капиталот и исклучителни ставки, вклучувајќи и неповратни платени даноци и царини и сите други трошоци поврзани со тоа

Трошоците за персоналот вклучуваат бруто плата, надоместоци за прекувремена работа, придонеси на вработените за социјално осигурување, како и пензиски трошоци и друга социјална помош.

Другите трошоци на работењето вклучуваат трошоци настанати преку набавка на добра и услуги, кои се користат за давање на услуги на воздухопловна навигација, а особено надворешни услуги, како трошоци за комуникација, надворешен персонал како консултанти, материјал, струја, комуналии, изнајмување на згради, опрема и уреди, одржување, осигурителни трошоци и патни трошоци. Кога давателот на услуги на воздухопловна навигација набавува други услуги на воздухопловна навигација, давателот на услуги го вклучува остварениот расход за тие услуги во своите други трошоци на работењето.

Амортизационите трошоци се однесуваат на вкупните основни средства во употреба наменети за услугите на воздухопловната навигација. Основните средства се амортизираат според нивниот очекуван работен век, со употреба на праволиниен метод кој се применува на набавната цена на средствата кои се амортизираат. Кога средствата му припаѓаат на давател на услуги на воздухопловна навигација, кој подлежи на механизам на стимулација, како што е наведено во член 12 (2), може да се применува тековно трошковно сметководство, наместо сметководство на набавна цена, за да се пресмета амортизацијата. Методот останува постојан во текот на амортизацијата.

Трошокот на капиталот е еднаков на производот на:

(а) збирот на просечната нето сметководствена вредност на основните средства кои ги користи давателот на услуги на воздухопловна навигација при работата или кои се во подготовка и на просечната вредност на нето тековни средства, кои се потребни за давањето на услуги на воздухопловна навигација; и

(б) пондерираната средина на каматната стапка за долговите и за поврат на капиталот

Исклучителни ставки се неповратните трошоци поврзани со давањето на услуги на воздухопловна навигација, кои настанале во текот на годината.

3. Заради целите на став 2, петти подстав, факторите на тежина се засноваат на уделот на финансирањето преку долг или сопствен капитал. Каматната стапка на долговите е еднаква на просечната каматна стапка на долговите на давателот на услуги на воздухопловна навигација. При повратот на капитал се зема предвид финансискиот ризик од тоа ако давателот на услуги на воздухопловна навигација се води според стапката на државните обврзници. Кога давателот на услуги на воздухопловна навигација подлежи на механизам на стимулации, како што е наведено во член 12 (2), може да се додаде дополнителна премија за да се осигури соодветно земање предвид на специфичниот финансиски ризик преземен од страна на овој давател.

Кога средствата не му припаѓаат на давателот на услуги на воздухопловна навигација, а се вклучени во пресметувањето на трошокот на капиталот, треба да се осигура дека трошоците за овие средства не се надоместени два пати.

Член 7

Распределба на трошоци

1. Трошоците за подобните услуги, уреди и активности во смисол на член 5 се распределуваат транспарентно на зоните на наплата во врска со кои тие се всушност настанати.

Коста трошоците се настанати во различни зони на наплата, тие се распределуваат пропорционално врз основа на транспарентна методологија, како што се бара со член 8.

2. Трошокот за терминални услуги се однесува на следниве услуги:

(а) услуги за аеродромска контрола, аеродромско информирање во лет, вклучувајќи и советодавни услуги и услуги за тревога;

(б) услуги на воздухопловна навигација поврзани со приоѓање и заминување на воздухоплови во рамките на одредено растојание од аеродромот врз основа на оперативните барања;

(в) соодветна распределба на сите други компоненти на услугите на воздухопловна навигација, кои одразуваат пропорционално распоредување на услугите за прелети и терминалните услуги.

3. Трошокот за услугите за прелети се однесува на трошоците од став 1 и на исклучувањето на трошоците од став 2.

4. Доколку се одобрат изземања за летовите по правилата на визуелно летање согласно член 9, давателот на услуги на воздухопловна навигација ги идентификува трошоците за услугите на воздухопловна навигација настанати за летовите по правила на визуелно летање одделно од трошоците настанати за летовите по правила на инструментално летање. Овие трошоци можат да се утврдат преку методологија за гранични трошоци, земајќи ги предвид придобивките за летовите по правила на инструментално летање, кои произлегуваат од услугите дадени за летовите по правила на визуелно летање.

Член 8

Транспарентност на трошковната основа

1. Без да е во спротивност со член 18 од Регулативата за давање на услуги (ЕЗ) бр.550/2004 Агенцијата и/или давателите на услуги на воздухопловна навигација организираат размена на информации за трошковните основи, планираните инвестиции и очекуваниот сообраќај со претставниците на корисниците на воздушниот простор, доколку вторите го бараат тоа. Како

резултат на тоа, тие транспарентно ги ставаат на располагање своите односни трошоци утврдени согласно член 5 на претставниците на корисниците на воздушниот простор, Комисијата и каде што одговара, Еуроконтрол, барем на годишна основа.

2. Информациите од став 1 се засноваат на табелите за известување и деталните правила пропишани во Анекс II, или тогаш кога земјата членка ја донела одлуката од член 1 (6) или ѝ укажала на Комисијата дека размислува да донесе таква одлука во Анекс III дел 1.

ПОГЛАВЈЕ III

ФИНАНСИРАЊЕ НА ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА ПРЕКУ НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Член 9

Изземања од надоместоците за воздухопловна навигација

1. Република Македонија ги иззема од надоместоци за прелети:

(а) летовите кои ги вршат воздухоплови со дозволена максимална тежина на полетување помалку од два метрички тона;

(б) мешовити летови според правила на визуелно летање/правила на инструментално летање во наплатните зони, каде тие се вршат исклучиво според правила на визуелно летање и каде не се наплаќа надоместок за летови според правила на визуелно летање;

(в) летовите кои се вршат исклучиво заради превоз, на официјална мисија, на монарх на власт и на неговото непосредно семејство, претседатели, премиери и министри во влада: во сите случаи ова мора да се докаже со соодветен показател на статусот на планот на летот;

(г) летови за потрага и спасување овластени од страна на соодветниот надлежен орган.

2. Република Македонија може да ги иззема од надоместоци за прелети:

- (а) воените летови кои ги вршат воените воздухоплови на која било земја;
- (б) летовите за обука кои се вршат исклучиво заради добивање на дозвола, или овластување, во случај на летачки екипаж од пилотска кабина, каде што тоа се означува со соодветна забелешка во планот на летот; летовите мора да се вршат единствено во рамките на воздушниот простор на Република Македонија; летовите не смеат да служат за превоз на патници и/или стока, ниту пак за позиционирање или прелетување на воздухопловот;
- (в) летовите кои се вршат исклучиво заради проверка или тестирање на опремата или кои се планира да се користат како земски средства за воздухопловна навигација со исклучок на позиционите летови од страна на односните воздухоплови;
- (г) летови кои завршуваат на аеродромот од кој полетал воздухопловот и во текот на кои не е направено меѓу-слетување;
- (д) летови по правила на визуелно летање;
- (ѓ) хуманитарни летови овластени од страна на соодветниот надлежен орган;
- (е) летови на царината и полицијата.

3. Република Македонија може да ги из земе од терминални надоместоци летовите од став 1 и 2.

4. Направените трошоци за изземените летови не се земаат предвид при пресметка на единечните пресметковни цени.

Овие трошоци се состојат од:

- (а) трошоците за изземените летови по правила на визуелно летање, како што е утврдено со член 7(4); и

(б) трошоците за изземените летови по правила на визуелно летање, кои се пресметуваат како производ од настанатите трошоци за летовите по правила на инструментално летање и соодносот на бројот на изземен услужни единици и вкупниот број на услужни единици; настанатите трошоци за летовите по правила на инструментално летање се еднакви на вкупните трошоци минус трошоците за летовите по правилата на визуелно летање.

Република Македонија осигурува дека на давателите на услуги на воздухопловна навигација им се надоместуваат услугите кои ги даваат за изземените летови.

Член 10

Пресметка на надоместоци за прелети

1. Надоместокот за прелет за одреден лет во одредена зона на наплата на прелети е еднаков на производот на единечната пресметковна единица утврдена за оваа зона на наплата на прелети и услужните единици за прелети за овој лет.
2. Без да е во спротивност со спроведувањето на механизмот на стимулација за давателите на услуги за воздухопловна навигација од страна на Република Македонија согласно член 12(2), единечната пресметковна единица во зоната на наплата на прелети се пресметува преку делење на предвидениот број на услужни единици за прелети за кои се плаќа за односната година со предвидените трошоци за услуги на воздухопловна навигација. Предвидените трошоци го вклучуваат билансот кој е резултат на превисоко или прениско надоместување од претходните години.
3. Услужните единици за прелети се пресметуваат согласно Анекс IV.

Член 11

Пресметка на терминални надоместоци

1. Без да е во спротивност со можноста согласно член 3 за финансирање на терминални услуги на воздухопловна навигација преку други извори на финансирање, терминалниот надоместок за одреден лет во одредена зона на терминална наплата е еднаков на производот од единечната пресметковна цена

утврдена за оваа зона на терминална наплата и терминалните услужни единици за овој лет.

2. Без да е во спротивност со спроведувањето на механизмот на стимулација за давателите на услуги на воздухопловна навигација од страна на Република Македонија, согласно член 12(2), единечната пресметковна единица во зоната на терминална наплата се пресметува преку делење на предвидениот број на терминални услужни единици за кои се плаќа за односната година со предвидените трошоци за услуги на воздухопловна навигација. Предвидените трошоци го вклучуваат билансот кој е резултат на превисоко или прениско надоместување од претходните години.

3. Терминалните услужни единици се пресметуваат согласно Анекс V.

Член 12

Механизми на стимулација

1. Република Македонија може да воспостави или да одобри механизми на стимулација, кои се состојат од финансиски предности или недостатоци, кои се применуваат на правична и транспарентна основа како поддршка на подобрувањата во давањето на услуги на воздухопловна навигација, што резултира со различно пресметување на надоместоците, како што е наведено во ставовите 2 и 3. Овие стимулации можат да се применуваат за давателите на услуги на воздухопловна навигација и/или корисниците на воздушниот простор.

2. Кога Република Македонија ќе одлучи да примени механизам на стимулација за давателите на услуги на воздухопловна навигација, таа, по консултациите од член 15, однапред ги одредува условите за утврдување на максималното ниво на единечна пресметковна цена или за приходот за секоја година за период кој не изнесува повеќе од пет години. Овие услови се утврдуваат во однос на планираното ниво на трошоци (вклучувајќи го и трошокот на капиталот) во текот на периодот и исто така можат да ги пропишат финансиските модуляции (над или под очекуваните трошоци) кои се засноваат на конкретните аспекти на изведбата на давателите на услуги на воздухопловна навигација, кои може да вклучуваат ефикасност, квалитет на услугата, изработка на одредени проекти, важни настани или надлежности или ниво на соработка со други даватели на услуги на воздухопловна навигација, со цел да се земат предвид мрежните влијанија.

3. Кога Република Македонија ќе одлучи да примени механизам на стимулација, вклучувајќи и нокни модулации, за корисниците на услугите на воздухопловна навигација, таа, по консултациите од член 15 ги модулира надоместоците кои тие ги направиле за да ги одрази обидите на тие корисници за оптимизирање на користењето на услугите на воздухопловната навигација, да ги намали севкупните трошоци за овие услуги и да ја зголеми нивната ефикасност, особено преку намалување на надоместоците според авионската опрема која го зголемува капацитетот или преку компензирање на непријатноста при избирање на линии со помалку сообраќај.

Механизмот на стимулација е со ограничен период, опфат и износ. Со проценетите заштеди создадени преку подобрувањата на оперативната ефикасност треба барем најмалку да се компензира трошокот за стимулациите во разумна временска рамка. Планот е во согласност со редовна ревизија која ги вклучува претставниците на корисниците на воздушниот простор.

4. Надлежните институции на Република Македонија кои воспоставиле или одобриле механизми на стимулација го следат правилното спроведување на овие механизми на стимулација од страна на давателите на услуги на воздухопловна навигација.

Член 13

Одредување на единечни пресметковни цени за зоните на наплата

1. Република Македонија осигурува дека се одредуваат единечни пресметковни цени за секоја зона на наплата на годишна основа. Тие исто така можат да осигурат дека единечните пресметковни цени се одредуваат однапред за секоја година во период кој не изнесува повеќе од пет години.

2. Во случај на неочекувани поголеми промени на сообраќајот или на трошоците, единечните пресметковни цени можат да се изменат во текот на годината.

3. Република Македонија го информира Комисијата и Еуроконтрол, по потреба, за единечните пресметковни цени за секоја зона на наплата.

Член 14

Наплата на надоместоци

1. Република Македонија може да наплатува надоместоци преку единечна наплата по лет.
2. Корисниците на услугите на воздухопловната навигација веднаш и целосно ги плаќаат сите надоместоци за воздухопловна навигација.
3. Република Македонија осигурува дека се применуваат ефективни мерки на присила. Во овие мерки можат да спаѓаат одбивање на давање на услугите, казнување на воздухоплови или други мерки на присила согласно применливиот закон.

Член 15

Транспарентност на механизмот на наплата

1. Република Македонија осигурува дека претставниците на корисниците на воздушниот простор редовно се консултираат за политиката за наплата. За таа цел, тие им ги доставуваат потребните информации за нивниот механизам на наплата, како што е наведено во Анекс VI, или тогаш кога Република Македонија ја донела одлуката од член 1 (5), со потребните информации наведени во Анекс III, дел 2 и организираат ефективно и транспарентно рочиште за консултација, за да ги претстават овие информации, како и информациите од член 8, во присуство на вклучените даватели на услуги на воздухопловна навигација.
2. Без да е во спротивност со член 18 од Регулативата за давање на услуги (ЕЗ) бр.550/2004, односната документација се става на располагање на претставниците на корисниците на воздушниот простор, Комисијата, Еуроконтрол и Агенцијата три недели пред рочиштето за консултација.

ПОГЛАВЈЕ IV**ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 16****Жалба**

Република Македонија осигурува дека одлуките кои се донесени согласно оваа Регулатива се правилно образложени и подлежат на ефективна постапка за ревизија и/или жалба.

Член 17**Олеснување на следењето на сообразноста**

Давателите на услуги на воздухопловна навигација ги олеснуваат инспекциите и прегледите од страна на националниот надзорен орган односно Агенцијата или од страна на призната организација која постапува во име на втората, вклучувајќи и посети на терен. Лицата кои се овластени од тие органи се овластени:

- (а) да ги проверуваат односните сметководствени документи, деловни книги, залихи и секој друг материјал од значење за утврдувањето на надоместоците за воздухопловна навигација;
- (б) да земаат примероци или извадоци од тие документи;
- (в) да бараат усни објаснувања на самото место;
- (г) да влезат во односните простории, земјишта или превозни средства.

Тие инспекции и прегледи се вршат во согласност со процедурите кои се во сила во Република Македонија во која треба да се извршат.

АНЕКС I

**ПРОЦЕНКА НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА
НАВИГАЦИЈА НА АЕРОДРОМИТЕ КОИ СПАЃААТ ПОД ЧЛЕН 1 (6)**

Согласно член 1 (6) треба да се проценат следните услови:

1. Степенот до кој давателите на услуги на воздухопловна навигација можат слободно да понудат да дадат услуги на воздухопловна навигација на аеродромите или да се повлечат од тоа:

-постоење или непостоење на какви било значајни економски бариери кои би го спречиле давателот на услуги на воздухопловна навигација да нуди да даде услуги на воздухопловна навигација или да се повлече од тоа,

-постоење или непостоење на какви било значајни законски бариери кои би го спречиле давателот на услуги на воздухопловна навигација да нуди да даде услуги на воздухопловна навигација или да се повлече од тоа,

-должина на траење на договорот,

-постоењето на процедура која овозможува финансиските средства и персоналот да се префрлат од еден давател на услуги на воздухопловна навигација во друг.

2. Степенот до кој аеродромите слободно можат да определат кој ќе ги дава нивните услуги на воздухопловна навигација, вклучувајќи ја и можноста за самостојно добавување:

-постоење или непостоење на можност на аеродромите да се насочат кон самостојно добавување на услуги на воздухопловна навигација,

-постоење или непостоење на законски, договорни или практични бариери за способноста на аеродромот да го промени давателот на услуги на воздухопловна навигација,

-улогата на претставниците на корисниците на воздушниот простор во процесот на селекција на давателот на услуги на воздухопловна навигација.

3. Степенот до кој постои избор на даватели на услуги на воздухопловна навигација од кои аеродромите можат да избираат:

-постоењето или непостоењето на структурна нефлексибилност, која го ограничува ефективниот избор на услуги на воздухопловна навигација за аеродромите,

-доказ за алтернативни даватели на услуги на воздухопловна навигација, вклучувајќи ја и можноста за самостојно добавување, која дава избор при селекцијата на услугите на воздухопловна навигација од страна на аеродромите.

4. Степенот до кој аеродромите подлежат на притисоци поради комерцијалните цени или регулатива заснована на стимулации.

-дали аеродромите активно конкурираат за деловното работење на авиопревозниците,

-степенот до кој аеродромите го снесат надоместокот за услугите на воздухопловната навигација,

-дали аеродромите работат во конкурентно опкружување или согласно економски стимулации наменети да ги покријат цените или на друг начин да ги стимулираат намалувања на трошоците.

АНФКС II

ТРАНСПАРЕНТНОСТ НА ТРОШКОВНАТА ОСНОВА

1. ТАБЕЛА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Агенцијата и давателите на услуги на воздухопловна навигација ја пополнуваат следната табела за известување за секоја зона на наплата под нивна одговорност.

Износите се реалните износи за годината (n-3) до годината (n-1) и планираните броеви за годината (n) на натаму. Реалните трошоци се утврдуваат врз основа на потврдени сметки. Планираните трошоци се утврдуваат согласно планот на деловно работење, што се бара со потврдата од член 7 на Регулативата за давање на услуги (ЕЗ) бр.550/2004.

Трошоците се утврдуваат во домашна валута.

Табела 1

Вкупно трошоци

Организација:

Зона на наплата:

Година n:

(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)
A	A	A	P	P	P	P	P	P

Подетални податоци според вид

персонал								
руги трошоци на ботењето								
мортизација								
ошок на капиталот								
склучителни ставки								

купно трошоци									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подетални податоци според услуги

правување со здушниот обраќај									
комуникација									
навигација									
контрола									
отрага и спасување									
воздухопловни информации									
метеоролошки слуги									
трошоци за надзор									
руги државни трошоци									
купно трошоци									

(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)
A	A	A	F	P	P	P	P	P

Дополнителни информации за девизниот курс на националната валута во
однос на еврото

евизен курс (евро=)								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)
A	A	A	F	F	P	P	P	P

Дополнителни информации за трошокот на капиталот

просечен капитал од ботењето								
до кој, просечни долгорочни финансиски средства								
трошок на капиталот пред оданочување (%)								
поврат на господарскиот капитал								
просечна камата на заемите (%)								

2. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Исто така, Агенцијата и давателите на услуги на воздухопловна навигација ги даваат најмалку следниве информации:

-опис на методологијата која се користи за распределба на трошоците за уредите или услугите помеѓу различни услуги на воздухопловна навигација врз основа на листата на опрема и услуги наведена во Регионалниот план за воздухопловна навигација на ИКАО, Европски регион (Док 7754) и опис на методологијата која се користи за распределба на тие трошоци помеѓу различните зони на наплата,

-опис и објаснение на разликите помеѓу планираните и реалните износи за годината (n-1),

-опис и објаснение на петогодишните планирани трошоци врз основа на планот на деловното работење,

-опис на трошоците направени од страна на Република Македонија (други државни трошоци);

-опис и објаснение на усвоениот метод за пресметка на трошоците за амортизација: набавни цени или тековни трошоци. Кога се усвојува тековно трошковано сметководство, обезбедување на споредбени податоци за набавната цена,

-оправданост на трошокот на капиталот, вклучувајќи ги и компонентите на основата на средствата,

-опис на трошокот за секој аеродром за секоја зона на терминална наплата; за аеродроми со помалку од 20000 движења за комерцијален воздушен сообраќај годишно, кои се пресметуваат како просек од претходните три години, трошоците можат да се претстават вкупно по аеродром,

-расчленување на трошоците за метеорологија помеѓу директните трошоци и „основните трошоци за MET“, дефинирани како трошоци на придружните метеоролошките уреди и услуги, кои исто така во принцип служат за метеоролошките услуги. Тука спаѓа општа анализа и предвидување, радарски и сателитски опсервации на времето, опсервациони мрежи на земја и горен воздушен простор, метеоролошки комуникациски системи, центри за обработка на податоци и придружно темелно истражување, обука и управување,

-опис на методологијата која се користи за распределба на вкупните трошоци за MET и основни трошоци за MET за цивилно воздухопловство и помеѓу зоните на наплата.

АНЕКС III

КОНКРЕТНИ УСЛОВИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА НА АЕРОДРОМИТЕ КОИ СПАЃААТ ПОД ЧЛЕН 1 (6)

1. ТРОШОЦИ ЗА ДАВАЊЕТО НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

1.1. Табела за известување

Давателите на услуги на воздухопловна навигација ја пополнуваат следната табела за известување за секоја зона на терминална наплата под нивна одговорност.

Износите се реалните износи за годината (n-3) до годината (n-1) и планираните износи за годината (n) па натаму. Реалните трошоци се утврдуваат врз основа на потврдени сметки. Планираните трошоци се утврдуваат согласно планот на деловно работење кој се бара со потврдата.

Трошоците се утврдуваат во домашна валута.

Табела 1

Вкупно трошоци

Организација:

Зона на наплата:

Година n:

(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)
A	A	A	P	P	P	P	P	P

Подетални податоци според вид

персонал								
руги трошоци на ботењето								
мортизација								

Трошок на капиталот	100.000	
Вклучителни ставки		
Вкупно трошоци		

1.2. Дополнителни информации

Исто така, давателите на услуги на воздухопловна навигација ги даваат најмалку следните информации:

-опис на методологијата која се користи за распределба на трошоците за уредите или услугите помеѓу различните услуги на воздухопловна навигација врз основа на листата на опрема и услуги наведени во Регионалниот план за воздухопловна навигација на ИКАО, Европски регион (Док 775).

-опис и објаснение на разликите помеѓу планираните и реалните износи за годината (n-1), кои не се доверливи,

-опис и објаснение на петогодишните планирани трошоци и инвестиции во однос на очекуваниот сообраќај, кои не се доверливи,

-опис и објаснение на усвоениот метод за пресметка на трошоците за амортизација: набавни цени или тековни трошоци.

-објаснение за трошокот на капиталот.

2. ФИНАНСИРАЊЕ НА УСЛУГИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНА НАВИГАЦИЈА

Давателите на услугите на воздухопловна навигација ги даваат следните информации за секоја зона на терминална наплата:

-опис на начинот (-ите) на кои се финансираат трошоците за услуги на воздухопловна навигација.

АНЕКС IV

ПРЕСМЕТКА НА УСЛУЖНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ПРЕЛЕТИ

1. Услужната единица за прелети се пресметува со множење на факторот на растојание и факторот на тежина за односниот воздухоплов.
2. Факторот на растојание се добива со делење на бројот на прелетани километри во растојание на голем круг помеѓу влезната и излезната точка на зоните на наплата со сто, според последниот познат план на лег поднесен од страна на односниот воздухоплов заради целите на протокот на воздушниот сообраќај.
3. Доколку излезната и влезната точка на еден лет се идентични во зоната на наплата, факторот на растојание е еднаков на растојанието во растојанието на големиот круг помеѓу овие точки и најдалечната точка на планот на летот.
4. Растојанието кое треба да се земе предвид се намалува за 20 километри за секое полетување од територијата на земјата членка и секое слетување на неа.
5. Факторот на тежина, изразен во износ сведен на две децимали, е квадратен корен од количникот добиен со делење на бројот на метрички тони во максималната потврдена тежина при полетување на воздухопловот со педесет, како што е наведено во уверението за пловидбеност или кој било официјален документ обезбеден од страна на корисникот на воздухопловот. Тогаш кога оваа тежина не е позната, се користи тежината на најтешкиот познат воздухоплов од истиот тип. Тогаш кога воздухопловот има повеќе потврдени максимални тежини на полетување, се користи максималната. Тогаш кога корисникот на воздухопловите користи два или повеќе воздухоплова кои се различни верзии на истиот тип, просечната од максималните тежини на полетување на сите негови воздухоплови од тој тип се користат за секој воздухоплов од тој тип. Пресметката на факторот на тежина по тип на воздухоплов и по корисник се врши еднаш годишно.

АНЕКС V

ПРЕСМЕТКА НА ТЕРМИНАЛНИТЕ УСЛУЖНИ ЕДИНИЦИ

1. Терминалната услужна единица е еднаква на факторот на тежина за односниот воздухоплов.
2. Факторот на тежина, изразен како износ сведен на две децимали, е количникот добиен со делење на бројот на метричките тони на најголемата потврдена тежина на полегување на воздухопловот од Анекс IV, став 5 со педесет, до јачина од 0, 7 Меѓутоа, во преодниот период од пет години по пресметувањето на првата терминална единична пресметковна цена согласно оваа Регулатива, овој степен показател се содржи помеѓу 0, 5 и 0, 9.

АНЕКС VI

МЕХАНИЗАМ НА НАПЛАТА

1. ТАБЕЛА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Република Македонија ја пополнува следната табела за известување за секоја зона на наплата под нивна одговорност. Република Македонија исто така обезбедуваат пречистена Табела 1 за секоја зона на наплата под нивна одговорност. Кога зоната на наплата се протега низ воздушниот простор на повеќе од една земја членка, тие заеднички ја пополнуваат табелата согласно договорите од член 4 (4).

Износите се реалните износи за годината (n-3) до годината (n-1) и планираните износи за годината (n) па натаму. „Вкупните трошоци“ се утврдуваат како збир на сите вкупни трошоци наведени во Табела 1, кои се распределени во оваа зона на наплата.

Табела 2

Пресметка на единичната пресметковна цена

Организација (и):

Зона на наплата:

Година n:

(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)
A	A	A	F	F	P	P	P	P

Единечна пресметковна цена (во евра)

вкупно трошоци ¹									
трошоци за земени летови									
вноси пренесени годината (n)									
приход од други вори									
трошоци за кои плаќа									
вкупно услужни единици									
услужни единици кои се плаќа									
единечна пресметковна цена ²									
	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)
	A	A	A	P	P	P	P	P	P

Единечна пресметковна цена (во домашна валута)

визен курс (1 про=)									
единечна пресметковна цена									

¹ Како збир на сите трошоци претставени во Табела 1, кои се распределени на оваа зона на наплата (кога одредени услуги на воздухопловна навигација се ангажирани однадвор, трошокот кој треба да се земе предвид е трошокот на годишниот расход).

² Единечна пресметковна цена=Трошок за кој се плаќа/Услужни единици за кои се плаќа

(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)
A	A	A	E	E	P	P	P	P

Салдото кое треба да се префрли (во домашна валута)

ошоци кои им се ижат на рисниците								
ални вкупни ошоци								
риход од други вори								
ални трошоци за земени летови								
носи пренесени година (n)								
лдо за година								

2. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Исто така, Република Македонија ги собира и обезбедува најмалку следниве информации:

-опис и образложение за воспоставување на различни зони на наплата, особено во однос на зоната на терминална наплата и потенцијалните вкрстени субвенции помеѓу аеродромите,

-опис и објаснение за пресметката на предвидените услужни единици за кои се плаќа,

-опис и објаснение на методологијата која се користи во однос на надоместување на салдото, што е резултат на превисоко или прениско надоместување од претходните години,

-опис на политиката за изземања и опис на финансиските средства за покривање на поврзаните трошоци,

-опис на приходот од други извори кога постојат,

-опис и објаснение на стимулациите кои се применуваат за давателите на услуги на воздухопловна навигација и, особено, за модалитетите кои треба да се применат при воспоставувањето на регулаторните услови за нивото на единечните пресметковни цени.

Опис и објаснение на целите во смисол на изведбата и на модалитетите кои треба да ги земат предвид при одредувањето на максималните единечни пресметковни цени,

-опис на плановите на давателите на услуги на воздухопловна навигација, за да се задоволи планираната побарувачка и целите на изведбата,

-опис и објаснение на стимулациите кои се применуваат за корисниците на услуги на воздухопловна навигација.

4255.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на:

- КП. бр. 3762/4 КО Радовиш, улица 22-ри Октомври бб Радовиш, број на зграда/објект-1, намена на зграда и друг објект-В4-10, влез-1, кат-2, број-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда-ДП, внатрешна површина-260м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-7005/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4256.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар што се наоѓа на:

- КП.бр.3762/4 КО Радовиш, улица 22-ри Октомври бб Радовиш, број на зграда/објект -1, намена на зграда и друг објект - В4-10, влез-1, кат-2, број-1, намена на посебен/заеднички дел од зграда - ДП, внатрешна површина – 260 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува на сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7006/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4257.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за плански опфат за Државна урбанистичка планска документација за локалитет Кокино.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42 -7021/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4258.

Врз основа на член 15 став 5 и член 71 став 2 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со

непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електросопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште евидентирано во Имотен лист бр.101707 согласно Измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од урбан блок „Пресвета Богородица“, за општина Центар за изградба на електроенергетски објект-трафостаница, кое претставува:

- дел од КПбр.12221 КО Центар 1 со површина од 50м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7024/1 9 септември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

4259.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013, 12/2014 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „М-ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца – центар за ран детски развој „М-едукативен центар“ во Скопје, на ул. „Варшавска“ бр. 5а нас. Тафталице 1, општина Карпош.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од правното лице Македонско Монтесори Здружение, Скопје со ЕДБС 4030006584153 со седиште на ул. „Крсте Асенов“ бр.1-2/14 Скопје-Чаир, Чаир.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, воспитување, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, активности за подобро здравје, поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од три до шест години живот, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во просториите уредени за центар за ран детски развој, согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење за дејноста на установи за деца, со вкупна површина од 45м² во Скопје на ул. „Варшавска“ бр.5-а нас. Тафталице 1, општина Карпош.

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е 45 деца распоредени во три групи. Бројот на групите во еден ден ќе зависи од бројот на запишаните деца и термините кои им одговараат на родителите (има просторни услови за формирање на најмногу три групи).

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој.

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42 -7042/1 9 септември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

4260.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	О п и с	Количина	Инвентарен број	Вредност во денари
1	Телефонска централа AT&T Дефинити G3i/VA	1	010343	0
2	Работно биро со 2 фиоки	1	010344	0
3	Работно биро 72/69/72	1	010345	0
4	Работно биро 72/69/72	1	010346	0
5	Работно биро 72/69/72	1	010347	
6	Метална сталажа со нитни и полица	1	080046	1.180
7	Метална сталажа со нитни и полица	1	080047	1.180
8	Метална сталажа со нитни и полица	1	080048	1.180
9	Метална сталажа со нитни и полица	1	080049	1.180
10	Метална сталажа со нитни и полица	1	080050	1.180
11	Метална сталажа со нитни и полица	1	080051	1.180
12	Метална сталажа со нитни и полица	1	080052	1.180
13	Метална сталажа со нитни и полица	1	080053	1.180
14	Метална сталажа со нитни и полица	1	080054	1.180
15	Метална сталажа со нитни и полица	1	080055	1.180
16	Алуминска скала	1	016231	0
17	Принтер HP LJ P2015 single	1	070150	0
18	Принтер HP LJ P2015 single	1	070151	0
19	Storage Manager Softver	1	010370	0
20	IBM PC Server X305 Intel P4 768MB	1	010371	0
21	IBM PC Server X305 Intel P4 768MB	1	010372	0
22	IBM PC Server X305 Intel P4 768MB Ethernet	1	010373	0
23	IBM PC Server X305 Intel P4 768MB	1	010374	0
24	IBM PC Server X305 Intel P4 512MB	1	010375	0
25	IBM PC Server X305 Intel P4 512MB	1	010376	0
26	IBM PC Server X335 Intel P4 512MB 2x36,4gb	1	010377	0
27	IBM PC Server X335 Intel P4 512MB 2x73,4gb	1	010378	0
28	IBM PC Server X345 Intel 2xXeon 3.06 GHz	1	010379	0
29	19" IBM NetBAY Y42 RACK	1	010380	0
30	IBM UPS 3000XHV - Rack	1	010381	0
31	IBM UPS 3000XHV - Rack	1	010382	0
32	IBM ThinkPad Преносен компјутер	1	010383	0
	Вкупно:			11.800

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со Министерот за финансии, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 42-7086/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4261.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	О б ј е к т	Количина	Инвентарен број	Вредност во денари
1	Двокрилен дрвен ормат	1	003937	0
2	ПП издржано дрво Ф-52	1	010057	0
3	ПП издржано дрво Ф-52	1	010058	0
4	Датумографска столница	1	016137	0
5	Привомукава VAP Aero 440	1	016738	0
6	Машина за пишување IBM Далстор	1	026439	0
7	Машина за пишување IBM Далстор	1	026440	0
8	Ормат двокрилен	1	029512	0
	Вкупно:			0

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за правда.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за правда, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7087/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4262.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ -ОБЈЕКТИ НА ДЕТСКО ОДМОРАЛИШТЕ ШУЛА МИНА - КРУШЕВО****Член 1**

Да се изврши продажба на недвижни ствари – објекти на детско одморалиште „Шула Мина“ – Крушево, Катастарска општина Крушево- вон г.р. запишани во Имотен лист бр. 6552, корисник Министерство за труд и социјална политика, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- КП 2201, број на зграда 1, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 44 м²;

- КП 2202, број на зграда 1, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 88 м²;

- КП 2202, број на зграда 2, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 81 м²;

- КП 2202, број на зграда 3, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 65 м²;

- КП 2202, број на зграда 4, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 110 м²;

- КП 2204, број на зграда 1, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 69 м²;

- КП 2204, број на зграда 2, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1 со внатрешна површина од 129 м²;

- КП 2204, број на зграда 3, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 109 м²;

- КП 2204, број на зграда 4, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 71 м²;

- КП 2204, број на зграда 5, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 68 м²;

- КП 2204, број на зграда 6, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 108 м²;

- КП 2204 број на зграда 7, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 19 м², и

- КП 2204 број на зграда 7, намена на зграда А4-7, влез 1, приземје, број 1, со внатрешна површина од 255 м².

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на електронско јавно наддавање, со проценета вредност по метар квадратен во износ од 5.372,12 денари, утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења кое ја процени вкупната вредност на сите недвижни ствари-објекти во износ од 6.548.619,30 денари.

Почетната цена за електронско јавно наддавање претставува проценета вредност по метар квадратен на недвижните ствари, намалена за 30 % и истата изнесува 3.770,00 денари за метар квадратен.

Купувачот се информира дека во недвижните ствари од член 1 од оваа одлука има бесправно вселен корисник, за чие исекување продавачот не превзема никакви обврски како и плаќање на трошоци поврзани со исекувањето.

Член 3

Објавата за продажба на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука да се даде под следните услови:

- недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 1 од оваа одлука;

- сите недвижни ствари - објекти се продаваат заедно;

- почетната цена по метар квадратен за недвижните ствари кои се предмет на продажба од член 2 од оваа одлука;

- пријава за учество во електронското јавно наддавање пополнета и потпишана лично од подносителот, со наведени генералии на понудувачот и изјава дека најповолниот понудувач понудената цена ќе ја плати во рок од 15 дена, согласно условите од Објавата, се доставува до Министерството за труд и социјална политика во рок од 10 дена од денот на објавувањето на објавата;

- време на започнување и времетраење на јавното наддавање;

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисија за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика;

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица;

- паричниот депозит за учество на јавното наддавање изнесува 5 % од почетната цена на недвижните ствари, со уплата на сметка на Буџетот на Република Македонија;

- најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор е должен да уплати средства согласно постигнатата крајна цена од наддавањето, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќаат депонираните средства, нема да се пристапи кон склучување на Договор и ќе се спроведе нова постапка;

- на подносителот на пријавата, ќе му бидат испратени корисничко име и шифра за пристап на интернет страницата на која што ќе се изврши електронско јавно наддавање;

- пријавите кои не се комплетирани со сите докази наведени во објавата, нема да учествуваат на електронското јавно наддавање за што ќе бидат електронски известени;

- потребен број на учесници на јавното наддавање – најмалку еден учесник;

- минимален чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на недвижните ствари изнесува 1 % од почетната цена по метар квадратен за продажба на недвижните ствари;

- дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање;

- рокот за уплата на најповолната понуда – 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор;

- рокот за враќање на уплатениот депозит – 15 дена од денот на одржување на јавното наддавање;

- обврски за исплата на данокот на промет;

- обврска за трошоците за солемизација на договорот;

- учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката за јавно наддавање, во рок од три дена од одржувањето на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот;

- јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница <https://e-aukcii.finance.gov.mk/>.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7090/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4263.

Врз основа на член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА БЕСПРАВЕН ЛИНИСКИ ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЈЕКТ-ВОДОВОДНА МРЕЖА (ЦЕВКОВОД) ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИ СТВАРИ СО ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука линискиот инфраструктурен објект-водоводна мрежа (цевковод), за кој не е поднесено барање за утврдување на правен статус во рокот утврден во член 5 став 2 од Законот за постапување се бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14 и 115/14) со вкупна должина од 8212 м и со податоци за положбата и за карактеристичните параметри на инфраструктурниот објект наведени во Геодетскиот елаборат за геодетски работи за посебни намени за легализација на бесправно изградени инфраструктурни објекти бр.03-451/3 од 29.7.2014 година, се запишува во сопственост на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижности во Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7419/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4264.

Врз основа на член 51 став 1 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013 и 120/2013) и Правилникот за начинот на доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ КОИ СЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се доделуваат вкупно 50 стипендии на странски државјани од интерес за Република Македонија за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров.

Член 2

Стипендија се доделува на студентите од член 1 од оваа одлука кои ќе се запишат како редовни студенти на државните универзитети, и тоа: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во студиската 2014/2015 година.

Член 3

На студентите од член 1 од оваа одлука им се обезбедува стипендија согласно Правилникот за начинот на доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/2013).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7536/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4265.

Врз основа на член 90 став 1 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013 187/2013, 38/2014, 44/2014 и 116/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА СТАРИ ЛИЦА

1. Владата на Република Македонија дава одобрение за основање на приватна установа за социјална заштита на стари лица на Бул. „Јане Сандански“ За, Општина Аеродром, Скопје на лицето Чедомир Миркоски, со адреса на живеење на ул. „Лука Ѓеров“ бр. 4/2-13, Општина Ѓорче Петров, Скопје.

2. Установата од точка 1 од оваа одлука обезбедува опрема, простор, средства и кадри, согласно со Правилникот за нормативи и стандарди за основање и започнување со работа на установи за социјална заштита за стари лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/05).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6931/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4266.

Врз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/2013) и член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.9.2014 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2014 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/14 и 31/14), во Делот II, во ставот 1 во воведната реченица износот „1.944.600.000“ се заменува со износот „1.931.600.000“

Во табелата, во мерката 121 износот „197.000.000“ се заменува со износот „315.498.528“.

Во мерката 124 износот „811.421.000“ се заменува со износот „539.673.157“.

Во мерката 131 износот „15.000.000“ се заменува со износот „25.000.000“.

Во мерката 215 износот „88.000.000“ се заменува со износот „74.000.000“.

Во мерката 321 износот „335.000.000“ се заменува со износот „415.000.000“.

Во мерката 322 износот „140.000.000“ се заменува со износот „170.000.000“.

Во мерката 323 износот „114.000.000“ се заменува со износот „147.249.315“.

Во ставот 2 алинеја 3, износот „500.000“ се заменува со износот „1.500.000“.

II

Во Делот III, во воведната реченица, износот „124.519.740“ се заменува со износот „113.519.740“.

Во табелата, во точката 1 износот „99.519.740“ се заменува со износот „112.519.740“.

Во точката 1.6 износот „5.000.000“ се заменува со износот „12.000.000“.

Во точката 1.8 износот „32.000.000“ се заменува со износот „38.000.000“.

Во „ВКУПНО“ износот „100.519.740“ се заменува со износот „113.519.740“.

III

Во Делот VII во ставот 2, алинеја 2 износот „1.000.000“ се заменува со износот „500.000“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Средствата од ставот 1 на овој дел во износ од 203.998.528 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерка 121 „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година и тоа:

- износ во висина од 65.000.000 денари за набавка на добиток и подигнување на нови лозови и овошни насади и медоносна флора и

- износ во висина од 138.998.528 денари за набавка на инвестиции во земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури.”

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи :

“Средства во висина од 63.451.832 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од реализација на мерката 1.4 „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2012 година.”

Ставовите 4,5,6, 7 и 8 стануваат ставови 5,6,7, 8 и 9.

IV

Во дел X во ставот 1 алинеја 1 износот „89.000.000“ се заменува со износот „80.000.000“.

Во алинеја 2 износот „568.130.490“ се заменува со износот „325.125.048“.

Во ставот 2 износот „154.290.510“ се заменува со износот „134.548.109“.

V

Во Делот XI, во ставот 3, износот „11.000.000“ се заменува со износот „21.000.000“.

VI

Во Делот XV, во ставот 2, износот „80.000.000“ се заменува со износот „70.000.000“.

VII

Во Делот XVI, во ставот 1, по алинејата 4 се додава нова алинеја која гласи

„- инвестиции во објекти и опрема за домови за деца и млади и домови на култура во населени места.“

Во ставот 2, износот „331.151.991“ се заменува со износот „415.000.000“.

Ставот 3 се брише.

VIII

Во Делот XVII, во ставот 2, износот „135.362.500“ се заменува со износот „170.000.000“, а заградата и зборовите „5.000.000 оставени за нови постапки“ се бришат.

Ставот 3 се брише.

IX

Во Делот XVIII, во ставот 3 износот „20.000.000“ се заменува со износот „6.500.000“.

Ставот 10 се брише.

Во ставот 11, зборовите “став 1” се заменуваат со зборовите “став 9”, а износот „21.500.000“ се заменува со износот „8.212.146“.

X

Во делот XXI по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Средствата од дел III точка 1.8 од оваа Програма, во износ од 1.000.000.000 денари се наменети за трошоци за информирање на корисниците за мерките за финансиска поддршка во годишните програми за земјоделството и руралниот развој кои ги спроведува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а износ од 5.000.000.000 за трошоци за воспоставување и одржување на регистри и бази на податоци според мерките за финансиска поддршка утврдени во годишните програми, кои ги води Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“.

XI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7219/1
9 септември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

4267.

Врз основа на член 79 точка 3) од Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/12 и 164/13), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОГРАМИ- ТЕ И НАЧИНОТ НА ОСПОСОБУВАЊЕТО НА ФИЗИЧКИТЕ ЛИЦА ЗА ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИ- ТЕ ИСПИТИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ЛИЦЕНЦИТЕ ЗА ПРИВАТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на програмите и начинот на оспособувањето на физичките лица за физичко и техничко обезбедување, полагањето на стручните испити, формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца за приватно обезбедување и формата и содржината на обрасците на лиценците за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13), членовите 3 и 4 се бришат.

Член 2

Во членот 7 ставовите 3,4,5 и 6 се менуваат и гласат:
„Програмата за оспособување и полагање стручен испит за физичко обезбедување за теоретскиот дел (Кривично право, Криминалистика, Закон за прекршоците против јавниот ред и мир, Противпожарна заштита и техничко обезбедување и Прва помош) и практичниот дел (Самоодбрана) се спроведува од страна на членовите на Комисијата за оспособување за физичко обезбедување кои се претставници од Министерството за внатрешни работи.

Програмата за оспособување и полагање стручен испит за физичко обезбедување за теоретскиот дел (Закон за приватно обезбедување и Психологија) се спроведува од страна на членовите на Комисијата за оспособување за физичко обезбедување кои се претставници од Комората.

Програмата за оспособување и полагање стручен испит за техничко обезбедување за теоретскиот дел (Основи на електротехника и телекомуникации, Видови на системи за техничко обезбедување, Скицирање и планирање на изведба и изведба на системи за техничко обезбедување и Закон за приватно обезбедување) се спроведува од страна на членовите на Комисијата за оспособување за техничко обезбедување кои се претставници од Министерството за внатрешни работи.

Програмата за оспособување и полагање стручен испит за техничко обезбедување за теоретскиот дел (Закон за заштита на личните податоци) и за практичниот дел (Планирање и инсталирање на системи за техничко обезбедување) се спроведува од страна на членовите на Комисијата за оспособување за техничко обезбедување кои се претставници од Комората.“

Член 3

Во членот 10 ставот 4 се брише.

Ставот 5 кој станува став 4 се менува и гласи:

„Програмата за оспособување и полагање стручен испит за физичко обезбедување за практичниот дел (Ракување и гаѓање со огнено оружје) се спроведува од страна на членовите на Комисијата за проверка на оспособеноста за ракување со огнено оружје.“

Ставовите 6, 7 и 8 се бришат.

Член 4

Членот 11 се менува и гласи:

„Член 11

Комисијата за спроведување стручен испит за физичко обезбедување и Комисијата за спроведување стручен испит за техничко обезбедување се формираат за време од две години.“

Член 5

Членот 12 се брише.

Член 6

Во член 13 во ставовите 1 и 3 зборот „извештај“ се заменува со зборот „записник“, а во ставовите 2 и 4 зборот „извештајот“ се заменува со зборот „записникот“.

Член 7

Прилозите број 1, 6 и 7 се заменуваат со нови Прилози број 1, 6 и 7, кои се дадени во прилог и се составен дел на овој правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 5 декември 2014 година.

Бр. 12.1-63533/1
10 септември 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р Гордана Јанкулоска, с.р.

Прилог број 1

П Р О Г Р А М А ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ

7 часа

1. Закон за приватно обезбедување:
 - 1.1 Општи одредби;
 - 1.2 Општи услови за физичко лице за вршење на приватно обезбедување;
 - 1.3 Вршење на приватно обезбедување;
 - 1.4 Приватно обезбедување за сопствени потреби;

- 1.5 Овластувања на работниците за обезбедување;
- 1.6 Работна облека и ознака на работниците за обезбедување и
- 1.7 Прекршочни одредби.

12 часа

- 2. Кривично право (општ и посебен дел):
 - 2.1 Поим за кривично дело;
 - 2.2 Начин, време и место на извршување на кривично дело;
 - 2.3 Нужна одбрана и крајна нужда;
 - 2.4 Обид, неподобен обид и доброволно откажување;
 - 2.5 Соизвршителство и помагање (соучесништво во извршување на кривично дело);
 - 2.6 Кривични дела за кои не може да се врши задржување (поим на кривични дела за кои се гони по приватна тужба);
 - 2.7 Кривични дела против животот и телото;
 - 2.8 Кривични дела против слободата и правата на граѓаните;
 - 2.9 Кривични дела против имотот;
 - 2.10 Кривични дела против општата сигурност на луѓето и имотот;
 - 2.11 Кривични дела против службената должност;
 - 2.12 Кривични дела против јавниот ред;
 - 2.13 Кривични дела против здравјето на луѓето (недозволено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори и овозможување на употреба наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори);
 - 2.14 Поим за малолетник и
 - 2.15 Начин на постапување со малолетно лице.

4 часа

- 3. Криминалистика:
 - 3.1 Поим и предмет на криминалистиката;
 - 3.2 Начин на дознавање за извршено кривично дело;
 - 3.3 Место и начин на извршување на кривично дело;
 - 3.4 Обезбедување на лице место;
 - 3.5 Траги и начин на обезбедување на траги на лице место и
 - 3.6 Девет златни прашања во криминалистиката.

4 часа

- 4. Психологија:
 - 4.1 Мотивација и личност, психологија на животни циклуси;
 - 4.2 Емоции;
 - 4.3 Комуникациски вештини и
 - 4.4 Фрустрации, конфликти и стрес.

5 часа

- 5. Закон за прекршоците против јавниот ред и мир:
 - 5.1 Општи одредби;
 - 5.2 Прекршоци против јавниот ред и мир;
 - 5.3 Надлежен орган за изрекување на прекршочни санкции;

- 5.4 Посебни прекршочни одредби и
- 5.5 Постапка за приредување на огномет, факелија-да или слични приредби.

3 часа

- 6. Противпожарна заштита и техничко обезбедување:
 - 6.1 Пожари и причини за настанување;
 - 6.2 Класификација на пожари според видот на горливата материја;
 - 6.3 Видови противпожарни апарати;
 - 6.4 Начин на употреба на рачни противпожарни апарати;
 - 6.5 Хидранти и начин на употреба;
 - 6.6 Превентивни мерки за заштита од пожар;
 - 6.7 Задачи и постапки на работникот за обезбедување при појава на пожар;
 - 6.8 Противпожарни центри за дојава на пожар;
 - 6.9 Стабилни системи за гасење на пожар;
 - 6.10 Системи за детекција и дојава на натрапник, кражба, напад и паника;
 - 6.11 Системи за детекција и дојава и гасење на пожар;
 - 6.12 Системи за детекција и дојава на вода, токсични гасови и течен нафтен гас (плин);
 - 6.13 Системи за видео надзор (аналогни и IP системи);
 - 6.14 Системи за контрола на пристап;
 - 6.15 Мониторинг центар и
 - 6.16 Интегрирани системи.

2 часа

- 7. Прва помош:
 - 7.1 Вештачко дишење;
 - 7.2 Запирање на крварење;
 - 7.3 Третман на лице под шок и
 - 7.4 Евакуација и транспорт на повредениот.

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ

7 часа

- 1. Ракување и гаѓање со огнено оружје:
 - 1.1 Начин на постапување со оружјето и муницијата;
 - 1.2 Расклопување, склопување, чистење и одржување на огнено оружје;
 - 1.3 Гаѓање со пиштол (за оспособување со шест куршуми, за испит со девет куршуми, од кои три се пробни) и
 - 1.4 Гаѓање со пушка (за оспособување со шест куршуми, за испит со девет куршуми, од кои три се пробни).

6 часа

- 2. Самоодбрана:
 - 2.1 Техника на падови;
 - 2.2 Одбрана од удари со рака и нога;
 - 2.3 Зафати на приведување;
 - 2.4 Џудо фрлање;
 - 2.5 Одбрана од невооружен и вооружен напаѓач;
 - 2.6 Врзување и
 - 2.7 Начин на употреба на средства за присилба.

Прилог број 6

ЗАПИСНИК ЗА СПРОВЕДЕН ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА
ФИЗИЧКО, ОДНОСНО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Име и презиме на кандидатот	Број на лична карта	Издадена од	Резултати од полагањето

Кандидатите на ден _____ година, во _____
полагаа стручен испит за:

а) Физичко обезбедување б) Техничко обезбедување
(да се заокружи потребното)

пред Комисијата и притоа ги постигнаа горенаведените резултати.

Комисија:

1. _____
2. _____
3. _____

Прилог број 7

ЗАПИСНИК ЗА СПРОВЕДЕН ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА
ФИЗИЧКО, ОДНОСНО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Име и презиме на кандидатот	Број на лична карта	Издадена од	Резултати од полагањето

Кандидатите на ден _____ година, во _____
полагаа практичен дел од стручен испит за:

- а) Физичко обезбедување б) Техничко обезбедување
(да се заокружи потребното)

пред Комисијата и притоа ги постигнаа горенаведените резултати.

Комисија:

1. _____
2. _____
3. _____

4268.

Врз основа на член 79 точка 4) од Законот за приватно обезбедување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 166/12 и 164/13), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ВО ОДНОС НА ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКАТА И
ИНФОРМАТИЧКАТА ОПРЕМА НА ПРОСТОРИИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ
ЗА ФИЗИЧКО И ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручните испити за физичко и техничко обезбедување (во натамошниот текст: испити).

Член 2

Полагањето се спроведува во просторија која овозможува истовремено полагање на испити на најмалку 20 кандидати.

- Просторијата од став 1 на овој член е опремена со:
- работни бироа и столчиња за кандидатите и членовите на комисиите што ги спроведуваат испитите;
- систем за снимање на полагањето;
- персонални компјутери чиј монитор е најмалку 19”;
- мрежни и електрични приклучници за секој персонален компјутер поединечно;
- сервер;
- метален ормар за серверот;
- локална комуникациска мрежа;
- мрежен преклопник;
- опрема за обезбедување на непрекината електрична енергија и
- мрежна камера за снимање на полагањето.

Член 3

Просторијата за полагање на испитите има интернет конекција од најмалку 10мб/с, наменета само за електронското полагање на испитите и пристап до апликацијата на Министерството за внатрешни работи за спроведување на електронското полагање на испитите.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-63570/1
10 септември 2014 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**4269.**

Врз основа на член 31-д став 3 од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/02, 84/07, 161/09, 145/10, 119/13, 164/13 и 41/14), министерот за економија, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ИЗВОЗ-УВОЗ, ТРАНЗИТ И БРОКЕР-
СКИ УСЛУГИ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИ-
НАТА НА БАРАЊЕТО И ДОЗВОЛАТА ЗА ИЗВОЗ-
УВОЗ, ТРАНЗИТ И БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА
ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за издавање на дозволата за вршење на извоз - увоз, транзит и брокерски услуги на вооружување и воена опрема како и формата и содржината на барањето и дозволата за извоз-увоз, транзит и брокерски услуги на вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: барање).

Член 2

Дозволата за вршење на извоз - увоз, транзит и брокерски услуги на вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: дозвола) се издава на име на барателот.

Сите колони од барањето мора да бидат правилно и читливо пополнети.

Подносителот на барањето е одговорен за точноста и вистинитоста на податоците во барањето.

Подносителот на барањето, барањето го поднесува во два идентични примероци.

Член 3

Кон барањето, подносителот на барањето до Министерството за економија треба да ги достави документите согласно член 31-д од Законот за производство и промет на ВВО, како и копија од Одлуката на Владата на Република Македонија за добивање согласност за вршење на промет на ВВО и Решение за упис во Централен регистар на Република Македонија.

Член 4

Во случај на неуредно поднесено барање до Министерството за економија, подносителот на барањето треба во рок од 15 дена од денот на применото известување да ги одстрани недостатоците, односно да го дополни барањето.

Известувањето од став 1 на овој член може да биде во пишана или електронска форма.

Доколку подносителот на барањето во рокот од став 1 на овој член не го дополни барањето, односно не ги одстрани недостатоците за кој е известен, се смета дека барањето не е поднесено.

Член 5

При поднесување на барањето сите документи кои се прилог кон барањето потребно е да бидат преведени на македонски јазик и кирилично писмо кај овластен судски преведувач.

Член 6

Барањето се поднесува на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на барањето за извоз се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Формата и содржината на барањето за увоз се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Формата и содржината на барањето за транзит се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Формата и содржината на барањето за брокерски услуги се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Дозволата се издава на образец во А-4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на дозволата за извоз се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Формата и содржината на дозволата за увоз се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Формата и содржината на дозволата за транзит се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.

Формата и содржината на дозволата за брокерски услуги се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-126/1
10 септември 2014 година
Скопје

Министер за економија,
Беким Незири, с.р.

Прилог 1

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
СКОПЈЕ

БАРАЊЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА****1. БАРАЊЕ**

Назив на фирма и седиште на барателот	
Назив на фирма и седиште на испраќачот	
Назив на фирма и седиште на примачот	
Назив на фирма и седиште на превозникот	
Назив на фирма и седиште на производителот на ВВО	
Податоци за вид, марка, калибар, категорија, количина, фабрички и сериски број на средството за ВВО (Спецификација) тарифен број и број од „Заедничка воена листа на ЕУ,,	
Правец на движење (место од каде се испорачува средството за ВВО до излезен граничен премин и крајно одредиште)	
Вид и тип на превозно средство (земја на потекло, број на регистарски таблички, АДР сертификат за возилото).	
Лични податоци за возачот (име, презиме, земја на потекло, адреса, лична исправа -лична карта или пасош, и АДР дозвола за возачот).	
Мерки за обезбедување за време на превозот	

Датум и место на поднесување на барањето

Потпис на подносителот

_____._____.20_____, _____

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

2. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

1.	Копија од Одлуката за добивање на согласност за вршење на промет на ВВО (*)
2.	Решение за упис во Централен регистар на РМ(*)
3.	Договор и спецификација-товарен лист за ВВО кои се превезуваат(вид, марка, количина и фабрички и сериски број)
4.	Докази за превозното средство (земја на потекло, вид, број на регистарски таблички, АДР сертификат за возилото)
5.	Докази за возачот (документ за идентификација, АДР сертификат за возачот)
6.	Договор и сертификат за краен корисник, издадена од надлежен орган (оригинална форма или заверена копија од овластен судски преведувач и нотар)
7.	Технички карактеристики, скици, планови, фотографии и други документи за идентификација на производот

Доказите означени со ѕвезда (*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и истите Министерството за економија ги прибавува по службена должност

3. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Подносителот на барањето е согласен наведените докази да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда (*) од делот 2. на ова барање.

4. ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Јас долу потпишаното одговорно лице го поднесувам ова барање за издавање на дозвола за извоз на ВВО и потврдувам дека:

- а) сите наведени податоци, информации и приложени документи во ова барање се точни и вистинити и целосно ги изразуваат условите и страните вклучени во трансакцијата
- б) ќе ги преземам сите неопходни дејствија за доставување на посочените услуги до декларираниот краен корисник
- в) ќе го известам писмено увозникот/примачот дека за промена на декларираната крајна употреба или крајниот корисник неопходно е претходно да се добие дозвола од Министерството за економија
- г) за секоја промена на условите во зделката веднаш ќе го информирам Министерството за економија

Потпис на подносителот

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ИЗВОЗ НА
ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА**

- . Податоците од делот 1 ги пополнува подносителот на барањето;
- . Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за економија ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот “податоци за контакт”;
- . Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во делот 2 кои не се означени со ѕвезда (*), а Министерството за економија, не е во можност да ги прибави по службена должност, подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барањето;

Прилог 2

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
СКОПЈЕ

БАРАЊЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА****1. БАРАЊЕ**

Назив на фирма и седиште на барателот	
Назив на фирма и седиште на испраќачот	
Назив на фирма и седиште на примачот	
Назив на фирма и седиште на превозникот	
Назив на фирма и седиште на производителот на ВВО	
Податоци за вид, марка, калибар, категорија, количина, фабрички и сериски број на средството за ВВО (Спецификација) тарифен број и број од „Заедничка воена листа на ЕУ„	
Правец на движење (место од каде се испорачува средството за ВВО до влезен граничен премин и крајно одредиште)	
Вид и тип на превозно средство (земја на потекло, број на регистарски таблички, АДР сертификат за возилото).	
Лични податоци за возачот (име, презиме, земја на потекло, адреса, лична исправа -лична карта или пасош, и АДР дозвола за возачот).	
Мерки за обезбедување за време на превозот	

Датум и место на поднесување на барањето

Потпис на подносителот

_____. _____. 20____, _____

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

2. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

1.	Копија од Одлуката за добивање на согласност за вршење на промет на ВВО (*)
2.	Решение за упис во Централен регистар на РМ(*)
3.	Договор и спецификација-товарен лист за ВВО кои се превезуваат(вид, марка, количина и фабрички и сериски број)
4.	Докази за превозното средство (земја на потекло, вид, број на регистарски таблички, АДР сертификат за возилото)
5.	Докази за возачот (документ за идентификација, АДР сертификат за возачот)
6.	Договор и сертификат за краен корисник, издадена од надлежен орган (оригинална форма или заверена копија од овластен судски преведувач и нотар)
7.	Технички карактеристики, скици, планови, фотографии и други документи за идентификација на производот

Доказите означени со ѕвезда (*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и истите Министерството за економија ги прибавува по службена должност

3. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Подносителот на барањето е согласен наведените докази да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда (*) од делот 2. на ова барање.

4. ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Јас долу потпишаното одговорно лице го поднесувам ова барање за издавање на дозвола за увоз на ВВО и потврдувам дека:

- а) сите наведени податоци, информации и приложени документи во ова барање се точни и вистинити и целосно ги изразуваат условите и страните вклучени во трансакцијата
- б) ќе ги преземам сите неопходни дејствија за доставување на посочените услуги до декларираниот краен корисник
- в) ќе го известам писмено извозникот/испраќачот дека за промена на декларираната крајна употреба или крајниот корисник неопходно е претходно да се добие дозвола од Министерството за економија
- г) за секоја промена на условите во договарањата веднаш ќе го информирам Министерството за економија

Потпис на подносителот

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ НА
ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА**

- . Податоците од делот 1 ги пополнува подносителот на барањето;
- . Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за економија ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот “податоци за контакт”;
- . Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во делот 2 кои не се означени со звезда (*), а Министерството за економија, не е во можност да ги прибави по службена должност, подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барањето;

Прилог 3

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
СКОПЈЕ

БАРАЊЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ТРАНЗИТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА****1. БАРАЊЕ**

Назив на фирма и седиште на барателот	
Назив на фирма и седиште на испраќачот	
Назив на фирма и седиште на примачот	
Назив на фирма и седиште на превозникот	
Назив на фирма и седиште на производителот на ВВО	
Податоци за вид, марка, калибар, категорија, количина, фабрички и сервиски број на средството за ВВО (Спецификација), тарифен број и број од „Заседничка воена листа на ЕУ„	
Правец на движење (влезен – излезен граничен премин и крајно одредиште)	
Вид и тип на превозно средство (земја на потекло, број на регистарски таблички, АДР сертификат за возилото).	
Лични податоци за возачот (име, презиме, земја на потекло, адреса, лична исправа -лична карта или пасош, и АДР дозвола за возачот).	
Единечна мерка на средството за ВВО	
Мерки за обезбедување за време на превозот	

Датум и место на поднесување на барањето

Потпис на подносителот

_____. _____. 20____, _____

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

2. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

1.	Копија од Одлуката за добивање на согласност завршење на промет на ВВО (*)
2.	Решение за упис во Централен регистар на РМ(*)
3.	Договор и сертификат за краен корисник, издадена од надлежен орган (оригинална форма или заверена копија од овластен судски преведувач и нотар)
4.	Технички карактеристики, скици, планови, фотографии и други документи за идентификација на производот

Доказите означени со звезда (*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и истите Министерството за економија ги прибавува по службена должност

3. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Подносителот на барањето е согласен наведените докази да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со звезда (*) од делот 2. на ова барање.

4. ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Јас долу потпишаното одговорно лице го поднесувам ова барање за издавање на дозвола за транзит на ВВО и потврдувам дека:

- а) сите наведени податоци, информации и приложени документи во ова барање се точни и вистинити и целосно ги изразуваат условите и страните вклучени во трансакцијата
- б) ќе ги преземам сите неопходни дејствија за доставување на посочените транзитни услуги до декларираниот краен корисник
- в) ќе го известам писмено увозникот/примачот дека за промена на декларираната крајна употреба или крајниот корисник неопходно е претходно да се добие дозвола од Министерството за економија
- г) за секоја промена на условите од договорот веднаш ќе го информирам Министерството за економија

Потпис на подносителот

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ТРАНЗИТ НА
ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА**

- . Податоците од делот 1 ги пополнува подносителот на барањето;
- . Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за економија ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот “податоци за контакт”;
- . Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во делот 2 кои не се означени со звезда (*), а Министерството за економија, не е во можност да ги прибави по службена должност, подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барањето;

Прилог 4

ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
СКОПЈЕ

БАРАЊЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА
ОПРЕМА

1. БАРАЊЕ

Назив на фирма и седиште на барателот	
Назив на фирма и седиште на испраќачот	
Назив на фирма и седиште на превозникот	
Назив на фирма и седиште на примачот	
Назив на фирма и седиште на производителот на ВВО	
Податоци за вид, марка, калибар, категорија, количина, фабрички и сериски број на средството за ВВО (Спецификација) тарифен број и број од „Заедничка воена листа на ЕУ,,	
Правец на движење (место од каде се испорачува средството за ВВО до влезен граничен премин и крајно одредиште)	

Датум и место на поднесување на барањето

Потпис на подносителот

_____. _____. 20____, _____

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

2. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

1.	Копија од Одлуката за добивање на согласност за вршење на брокерски услуги на ВВО (*)
2.	Решение за упис во Централен регистар на РМ(*)
3.	Дозвола за извоз од надлежен орган (оригинална форма или заверена копија од овластен судски преведувач и нотар)
4.	Дозвола за увоз од надлежен орган (оригинална форма или заверена копија од овластен судски преведувач и нотар)
5.	Договор и сертификат за краен корисник, издаден од надлежен орган (оригинална форма или заверена копија од овластен судски преведувач и нотар)
6.	Технички карактеристики, скици, планови, фотографии и други документи за идентификација на производот

Доказите означени со ѕвезда (*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и истите Министерството за економија ги прибавува по службена должност

3. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Подносителот на барањето е согласен наведените докази да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда (*) од делот 2. на ова барање.

4. ИЗЈАВА НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Јас долу потпишаното одговорно лице го поднесувам ова барање за издавање на дозвола за брокерски услуги на ВВО и потврдувам дека:

- а) сите наведени податоци, информации и приложени документи во ова барање се точни и вистинити и целосно ги изразуваат условите и страните вклучени во трансакцијата
- б) ќе ги преземам сите неопходни дејствија за доставување на посочените брокерски услуги до декларираниот краен корисник
- в) ќе го известам писмено увозникот/примачот дека за промена на декларираната крајна употреба или крајниот корисник неопходно е претходно да се добие дозвола од Министерството за економија
- г) за секоја промена на условите од договорот веднаш ќе го информирам Министерството за економија

Потпис на подносителот

**УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА БРОКЕРСКИ
УСЛУГИ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА**

- . Податоците од делот 1 ги пополнува подносителот на барањето;
- . Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за економија ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот “податоци за контакт”;
- . Доколку во текот на постапката се појави потреба од прибавување на документите наведени во делот 2 кои не се означени со ѕвезда (*), а Министерството за економија, не е во можност да ги прибави по службена должност, подносителот на барањето дополнително ќе биде известен истите да ги приложи кон барањето;

Прилог 5/ ANNEX 5

ИЗВОЗ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА EXPORT OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT

Д О З В О Л А / L I C E N C E	1. Испраќач- Извозник /Exporter	2. Идентификациски број / Identification number	3. Важи до/Expiry date	
	5. Примач/Consignee	4. Информации за контакт /Contact point details Tel .No . +389 2 3227-521;+389 2 3214-915; Fax +389 2 3227-521 1000 Скопје, Јуриј Гагарин 15		
		6. Дозволата ја издава/Issuing authority РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА/ <i>MINISTRY OF ECONOMY</i>		
	7. Застапник/Претставник (ако се разликува од извозникот)/ Agent/Representative(if different from exporter)	8. Земја на потекло/Country of origin	Код (¹)/ Code	
		9. Земја на примач/Country of consignment	Код (¹)/ Code	
	10. Краен корисник (ако се разликува од примачот) /End user (if different from consignment)	11. Земја во која се врши царинска постапка за извоз /Country of customs export procedure	Код (¹)/ Code	
		12. Превозник / transporter	13. Земја на крајна дестинација /Country of final destination	Код (¹)/ Code
	14. Мерки за обезбедување за време на превозот /Security measures during transport			
	15. Вид и тип на превозно средство (земја на потекло, број на регистарски таблички, АДР сертификат за возилото)/ Kind and type of vehicle (country of origin, number of plates, ADR certificate for the vehicle)	16. Лични податоци за возачот (име, презиме, земја на потекло, адреса, лична исправа -лична карта или пасош, и АДР дозвола за возачот)/Personal data driver (name, surname, country of origin, address, identity document – ID or passport and ADR drivers license)		
	17. Опис на стоките (²)/Description of the items	18. Тарифна ознака од Хармонизиран систем на комбинирана Номенклатура/ Harmonised System of the Combined Nomenclature Code	19. Број од Заедничка воена листа на ЕУ /Number of common military list of EU	
20. Валута и вредност /Currency and Value		21. Количина на стоките /Quantity of the items		
22. Крајна употреба/End use	23. Датум на договорот (ако има)/ Contract date (If applicable)	24.Царинска постапка за извоз /Customs export procedure		
25. Дополнителни информации на барање од надлежниот орган (да се специфицира)/ Additional information required by national authorities (to be specified)				

¹ Се впишува меѓународниот код на земјата/ Be entered the International code of the country

² Доколку е потребно, овој опис може да се даде во еден или повеќе прилози на овој образец. Во овој случај, во полето наведете го точниот број на прилози, во полето 20 вкупната вредност, а во полето 21 вкупната количина/ If needed, this description may be given on one or more attachments to this form (1 bis). In this case, indicate the exact number of attachments in this box, in box 20 the total value, and in box 21 total quantity.

1. Оваа дозвола е издадена согласно член 31-б од Законот за производство и промет на ВВО и може да се користи единствено од правното лице на кое е издадена/ This license is issued according the article 31-b of Law of production and supply of arms and military equipment and may be used only by the person to whom the license is issued 2. Извозникот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија за промена на условите дадени во дозволата/ Exporter to whom the license is issued have to inform the ministry of economy about the change of conditions given in the license	(Пополнува органот кој ја издава дозволата) (For completion by issuing authority) Потпис/Signature _____ Печат /Stamp _____ Надлежен орган/Issuing Authority: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА/MINISTRY OF ECONOMY Датум /Date _____
--	---

ИЗВОЗ НА ВОООРУЖУВАЊЕИ ВОЕНА ОПРЕМА
EXPORT OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT

1 bis	1.Извозник /Exporter	2. Идентификациски број/ Identification number			
ДОЗВОЛА / LICENCE	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU	
		20. Валута и вредност/ Currency and Value		21. Количина на стоките /Quantity of the items	
	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity cod		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU	
		20. Валута и вредност/ Currency and Value		21. Количина на стоките /Quantity of the items	
	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU	
		20. Валута и вредност/ Currency and Value		21. Количина на стоките /Quantity of the items	
	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU	
		20. Валута и вредност/ Currency and Value		21. Количина на стоките /Quantity of the items	
	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU	
		20. Валута и вредност/ Currency and Value		21. Количина на стоките /Quantity of the items	
	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU	
		20. Валута и вредност/ Currency and Value		21. Количина на стоките /Quantity of the items	

Прилог 6/ ANNEX 6

УВОЗ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА
IMPORT OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT

Д О З В О Л А / L I C E N C E	1. Испраќач- Увозник /Importer		2. Идентификациски број / Identification number		3. Важи до/Expiry date	
	5. Примач/Consignee		4. Информации за контакт /Contact point details Tel.No . +389 2 3227-521;+389 2 3214-915; Fax +389 2 3227-521 1000 Скопје, Јуриј Гагарин 15			
	7. Застапник/Претставник (ако се разликува од увозникот)/ Agent/Representative(if different from exporter)		6. Дозволата ја издава/Issuing authority РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА/MINISTRY OF ECONOMY			
	10. Краен корисник (ако се разликува од примачот) /End user (if different from consignment)		8. Земја на потекло/Country of origin		Код ⁽¹⁾/ Code	
			9. Земја на примач/Country of consignment		Код ⁽¹⁾/ Code	
	12. Превозник / transporter		11. Земја во која се врши царинска постапка за извоз /Country of customs export procedure		Код ⁽¹⁾/ Code	
			13. Земја на крајна дестинација /Country of final destination		Код ⁽¹⁾/ Code	
	15. Вид и тип на превозно средство (земја на потекло, број на регистарски таблички, АДР сертификат за возилото)/ Kind and type of vehicle (country of origin, number of plates, ADR certificate for the vehicle)		14. Мерки за обезбедување за време на превозот /Security measures during transport			
			16. Лични податоци за возачот (име, презиме, земја на потекло, адреса, лична исправа -лична карта или пасош, и АДР дозвола за возачот)/ Personal data driver (name, surname, country of origin, address, identity document – ID or passport and ADR drivers license)			
	17. Опис на стоките ⁽²⁾/Description of the items		18. Тарифна ознака од Хармонизиран систем на комбинирана Номенклатура/ Harmonised System of Combined Nomenclature Code		19. Број од ЗВЛ /Number of common military list of EU	
20. Валута и вредност /Currency and Value			21. Количина на стоките /Quantity of the items			
22. Крајна употреба/End use		23. Датум на договорот (ако има)/ Contract date (If applicable)		24.Царинска постапка за увоз /Customs import procedure		
25. Дополнителни информации на барање од надлежниот орган (да се специфицира)/ Additional information required by national authority (to be specified)						

¹ Се впишува меѓународниот код на земјата/ Be entered the International code of the country

² Доколку е потребно, овој опис може да се даде во еден или повеќе прилози на овој образец. Во овој случај, во полето наведете го точниот број на прилози, во полето 20 вкупната вредност, а во полето 21 вкупната количина/ If needed, this description may be given on one or more attachments to this form (1 bis) in this case, indicate the exact number of attachments in this box, in box 20 the total value, and in box 21 total quantity.

1. Оваа дозвола е издадена согласно член 31-б од Законот за производство и промет на ВВО и може да се користи единствено од правното лице на кое е издадена/ This license is issued according the article 31-b of Law of production and supply of arms and military equipment and may be used only by the person to whom the license is issued 2. Увозникот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија за промена на условите дадени во дозволата/ Importer to whom the license is issued have to inform the ministry of economy about the change of conditions given in the license	(Пополнува органот кој ја издава дозволата) (For completion by issuing authority) Потпис/Signature _____ Печат /Stemp _____ Надлежен орган/Issuing Authority: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА/MINISTRY OF ECONOMY Датум /Date _____
---	---

УВОЗ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА
Import of arms and military equipment

1 bis	1.Увозник /Exporter	2. Идентификациски број/ Identification number		
ДОЗВОЛА / LICENCE	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU
		20. Валута и вредност/ Currency and Value	21. Количина на стоките /Quantity of the items	
	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU
		20. Валута и вредност/ Currency and Value	21. Количина на стоките /Quantity of the items	
	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU
		20. Валута и вредност/ Currency and Value	21. Количина на стоките /Quantity of the items	
	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU
		20. Валута и вредност/ Currency and Value	21. Количина на стоките /Quantity of the items	
	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU
		20. Валута и вредност/ Currency and Value	21. Количина на стоките /Quantity of the items	
	17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU
		20. Валута и вредност/ Currency and Value	21. Количина на стоките /Quantity of the items	
17. Опис на стоките/Description of items	18. Тарифна ознака / Commodity code		19. Број од ЗВЛ /Number of CLM of EU	
	20. Валута и вредност/ Currency and Value	21. Количина на стоките /Quantity of the items		

[illegible]

Прилог 7/ ANNEX 7

ТРАНЗИТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА
TRANSIT OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT

Д О З В О Л А / L C E N S E	1. Испраќач-Извозник/ <i>Exporter</i>		2. Идентификациски број/ <i>Identification number</i>		3. Дата на издавање/ <i>Date of issue</i>																																																		
	5. Примач/ <i>Consignee</i>		4. Информации за контакт / <i>Contact point details</i> Tel. No. +389 2 3227-521; +389 2 3214-915; Fax +389 2 3227-521 1000 Скопје, Јуриј Гагарин 15																																																				
			6. Дозволата ја издава/ <i>Issuing authority</i> РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА/ <i>MINISTRY OF ECONOMY</i>																																																				
	7. Застапник/Претставник / <i>Agent/Representative</i>		8. Земја на потекло/ <i>Country of origin</i>		Код ⁽¹⁾ / <i>Code</i>																																																		
			9. Земја на примач/ <i>Country of consignment</i>		Код ⁽¹⁾ / <i>Code</i>																																																		
	10. Краен корисник/ <i>End user</i>		11. Земја на крајна дестинација/ <i>Country of final destination</i>		Код ⁽¹⁾ / <i>Code</i>																																																		
	12. Превозник / <i>transporter</i>		13. Лични податоци за возачот (име, презиме, земја на потекло, адреса, лична исправа -лична карта или пасош, и АДР дозвола за возачот)/ <i>Personal data driver (name, surname, country of origin, address, identity document – ID or passport and ADR drivers license)</i>																																																				
14. Вид и тип на превозно средство (земја на потекло, број на регистарски таблички, АДР сертификат за возилото)/ <i>Kind and type of vehicle (country of origin, number of plates, ADR certificate for the vehicle)</i>		15. Мерки за обезбедување за време на превозот / <i>Security measures during transport</i>																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">16.</th> <th style="width: 35%;">Опис на ВВО ⁽²⁾ / <i>Description of items</i></th> <th style="width: 10%;">Тарифна ознака/ <i>HS tariff code</i></th> <th style="width: 15%;">Број од ЗВЛ / <i>Number of CLM of EU</i></th> <th style="width: 10%;">Едн.мерка/ <i>Unit measure</i></th> <th style="width: 10%;">Количество/ <i>Quantity</i></th> <th style="width: 15%;">Валута и Вредност/ <i>Currency and Value</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Вкупна вредност на сделката ⁽³⁾ / <i>Total value of transaction</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							16.	Опис на ВВО ⁽²⁾ / <i>Description of items</i>	Тарифна ознака/ <i>HS tariff code</i>	Број од ЗВЛ / <i>Number of CLM of EU</i>	Едн.мерка/ <i>Unit measure</i>	Количество/ <i>Quantity</i>	Валута и Вредност/ <i>Currency and Value</i>	1.							2.							3.							4.							5.							Вкупна вредност на сделката ⁽³⁾ / <i>Total value of transaction</i>						
16.	Опис на ВВО ⁽²⁾ / <i>Description of items</i>	Тарифна ознака/ <i>HS tariff code</i>	Број од ЗВЛ / <i>Number of CLM of EU</i>	Едн.мерка/ <i>Unit measure</i>	Количество/ <i>Quantity</i>	Валута и Вредност/ <i>Currency and Value</i>																																																	
1.																																																							
2.																																																							
3.																																																							
4.																																																							
5.																																																							
Вкупна вредност на сделката ⁽³⁾ / <i>Total value of transaction</i>																																																							
17. Датум на договорот / <i>Contract date</i>			18. Царинска постапка/ <i>Customs procedure</i>																																																				
19. Маршрута за премин преку територијата на Република Македонија/ <i>Route through Macedonian territory</i>			20. Царинска испостава на Република Македонија/ <i>Macedonian customs office</i>																																																				
			На влез/ <i>Entry</i>		На излез/ <i>Exit</i>																																																		
			Печат/ <i>Stamp</i>		Печат/ <i>Stamp</i>																																																		

¹ Се впишува меѓународниот код на земјата/*Indicate the International code of the country*

² Доколку е потребно, овој опис може да се даде во еден или повеќе прилози на овој образец. Во овој случај, во полето наведете го точниот број на прилози/*If needed this description may be given in one or more attachments to this form. In this case indicate the exact number of attachments in this box.*

³ Се пополнува и на последната страна од прилозите/*Filled in on the last page of attachments*

ТРАНЗИТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА
TRANSIT OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT

1 bis	16.	Опис на ВВО /Description of items	Тарифна ознака / HS tariff code	Број од ЗВ.П /Number of CLM of EU	Едн.мерка/ Unit measure	Количество/ Quantity	Валута и Вредност/ Currency and Value	
ДОЗВОЛА /LCENCE	6.							
	7.							
	8.							
	9.							
	10.							
	11.							
	12.							
	13.							
	14.							
	15.							
	16.							
	17.							
	18.							
	19.							
	20.							
	21.							
	22.							
			Вкупна вредност на сделката/ Total value of transaction					

Прилог 8/ ANNEX 8

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА
BROKERING SERVICES OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT

Д О З В О Л А / L I C E N C E	1. Брокер /Broker		2. Идентификациски број/ Identification number		3. Дата на издавање/Date of issue	
	5. Примач/Consignee		4. Информации за контакт /Contact point details Tel. No. : +389 2 3227-521; +389 2 3214-915; Fax +389 2 3227-521 1000 Скопје, Јуриј Гагарин 15			
			6. Дозволата ја издава/Issuing authority РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА/MINISTRY OF ECONOMY			
	7. Застапник/Претставник (ако се разликува од извозникот) / Agent/Representative (if different from exporter)		8. Земја на потекло/Country of origin		Код ⁽¹⁾/Code	
			9. Земја на примач/Country of consignment		Код ⁽¹⁾/Code	
10. Краен корисник/End user		11. Земја на крајна дестинација/Country of final destination		Код ⁽¹⁾/Code		
12. Опис на ВВО ⁽²⁾/ Description of items		Тарифна ознака/ HS tariff code	Број од „Зедничка воена листа на ЕУ„ /Number of common military list of EU	Ед. мерка /Measure	Количество/ Quantity	Валута и Вредност/ Currency and Value
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Вкупна вредност на зделката ⁽³⁾ / Total value of transaction						
13. Датум на договорот /Contract date			14. Маршрута / Route			
Пополнува органот кој ја издава дозволата/ For completion by issuing authority						
1. Оваа дозвола е издадена согласно член 31-в од Законот за производство и промет на ВВО и може да се користи единствено од правното лице на кое е издадена/ This license is issued according the article 31-v of Law of production and supply of arms and military equipment and may be used only by the person to whom the license is issued 2. Извозникот на кој му е издадена дозволата треба веднаш да го извести Министерството за економија за промена на условите дадени во дозволата/ Exporter to whom the license is issued have to inform the ministry of economy about the change of conditions given in the license			(Пополнува органот кој ја издава дозволата) (For completion by issuing authority)			
			Потпис /Signature: _____ Печат /Stamp: _____ Надлежен орган: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА/MINISTRY OF ECONOMY Датум _____			

¹ Се впишува меѓународниот код на земјата/ Indicate the International code of the country

² Доколку е потребно, овој опис може да се даде во еден или повеќе прилози на овој образец. Во овој случај, во полето наведете го точниот број на прилози/If needed this description may be given in one ore more attachments to this form. In this case indicate the exact number of attachments in this box.

³ Се пополнува и на последната страна од прилозите/Filled in on the last page of attachments

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА
BROKERING SERVICES OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT

1 bis	12..	Опис на ВВО /Description of items	Тарифна ознака / HS tariff code	Број од ЗВЛ /Number of common military list of EU	Ед. мерка /Unit measure	Количина/ Quantity	Валута и Вредност/ Currency and Value	
Д О З В О Л А / L I C E N S E	5.							
	6.							
	7.							
	8.							
	9.							
	10.							
	11.							
	12.							
	13.							
	14.							
	15.							
	16.							
	17.							
	18.							
	19.							
	20.							
	21.							
	22.							
	23.							
	24.							
	25.							
	26.							
	27.							
	28.							
	29.							
	30.							
	31.							
	32.							
	33.							
	34.							
	35.							
	36.							
			Вкупна вредност на сделката/ Total value of transaction					



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2014137